



Финансиски извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2025 и
Извештај на независниот ревизор



СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1
Финансиски извештаи	
Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)	4
Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)	9
Извештај за паричните текови	13
Извештај за промени во капиталот	15
Белешки кон финансиските извештаи	17
Прилози	
Прилог 1 – Годишна сметка	
Прилог 2 – Годишен извештај за работењето	

Извештај на независниот ревизор

До акционерите на
Прва Живот АД Скопје

Грант Торнтон ДОО
Св. Кирил и Методиј 526-1/20
1000 Скопје
Северна Македонија
Т +389 (0)2 3214 700
Ф +389 (0)2 3214 710
Е Contact@mk.gt.com
Даночен број: 4030003475973

Извештај за ревизијата на финансиските извештаи

Мислење со резерва

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Прва Живот АД Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“), коишто го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба (Биланс на состојба) на ден 31 декември 2025 година и Извештајот за сеопфатната добивка (Биланс на успех), Извештајот за промените во капиталот и Извештајот за паричните текови за годината којашто завршува тогаш и белешките кон финансиските извештаи, вклучувајќи и информации за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, со исклучок на ефектите од прашањето опишано во делот *Основа за мислење со резерва* од нашиот извештај, придружните финансиски извештаи во сите материјални аспекти ги презентираат објективно финансиската состојба на Друштвото на ден 31 декември 2025 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија.

Основа за мислење со резерва

Како што е обелоденето во белешка 26 кон придружните финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2025 година, Друштвото има евидентирано бруто математичка резерва за осигурување на живот во случај на смрт во вкупен износ од 10.555.657 денари. Со состојба на 31 декември 2025 година, во тестот за соодветност на обврските („ЛАТ“) на математичката резерва направен од страна на Друштвото, како и врз основа на спроведените ревизорски процедури, идентификуваме дека резултатот од ЛАТ тестот, покажува дека сегашната вредност на идните парични текови пресметани со користење на тековни претпоставки ја надминува издвоената математичка резерва за осигурување на живот во случај на смрт за износ од 4.587.957 денари. Следствено, за годината која заврши на 31 декември 2025 година, бруто математичката резерва, како и загубата за годината што тогаш заврши се потценети за износ од 4.587.957 денари.

Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР)¹. Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот *Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи од овој извештај*. Ние сме независни од Друштвото во согласност со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања.

Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работата и годишната сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај. Нашето мислење за финансиските извештаи не се однесува на останатите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитаме останатите информации и притоа да разгледаме дали останатите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето знаење прибавено во ревизијата или поинаку произлегува дека се материјално погрешно прикажани. Ако, врз

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 273 од 2024 година, кои стапија на сила на 01 јануари 2025 година.

основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие останати информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

Одговорност на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија и за таква внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиското известување на Друштвото.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиски извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумното уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:



- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешните контроли.
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените процени и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на примената на претпоставката за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството, и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Комуницираме со оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци во внатрешната контрола што ги идентификуваме во текот на ревизијата.

Извештај за други правни и регулаторни барања


Како што е наведено во пасусот *Други информации*, Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Прва Живот АД Скопје за 2025 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025, во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски податоци објавени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025.



Сузана Ставриќ
Управител
Грант Торнтон ДОО, Скопје

Скопје, 30 април 2026 година



Сузана Ставриќ
Овластен ревизор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

на ден 31.12.2025 година

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износи во денари	
			31.12.2025	31.12.2024
1	2	3	4	5
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	18	9.321.280	12.099.845
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		9.321.280	12.099.845
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		223.105.175	213.819.824
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005	18	31.867.326	32.705.323
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006		31.867.326	32.705.323
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008		31.867.326	32.705.323
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009		-	-
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011		-	-
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013		-	-
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти (хартии) од вредност во друштва во група - подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		-	-
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021	19	191.237.849	181.114.501
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	19.1	139.477.606	137.383.037
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		-	-
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		139.477.606	137.383.037
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025	19.2	17.266.166	16.418.424
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		17.266.166	16.418.424
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		-	-

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжува)

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износи во денари	
			31.12.2025	31.12.2024
1	2	3	4	5
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030		62.905	102.444
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		62.905	102.444
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	19.3	34.431.172	27.210.596
4.1 Дадени депозити	036		34.431.172	27.210.596
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 останати заеми	038		-	-
4.4 Останати пласмани	039		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042		-	-
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		-	-
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		-	-
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050	20	12.041.199	1.455.567
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		-	-
1. Одложени даночни средства	052		-	-
2. Тековни даночни средства	053		-	-
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		6.930.458	5.612.792
1. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	21	2.458.941	1.193.237
1. Побарувања од осигуреници	056		2.458.941	1.193.237
2. Побарувања од посредници	057		-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		-	-

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжува)

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износи во денари	
			31.12.2025	31.12.2024
1	2	3	4	5
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		-	-
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		-	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	22	4.471.517	4.419.555
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		-	-
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		2.835.483	2.823.451
3. Останати побарувања	066		1.636.034	1.596.104
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		-	-
E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		4.317.853	2.302.657
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	18	3.723.467	1.228.762
1. Опрема	070		3.723.467	1.228.762
2. Останати материјални средства	071		-	-
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	23	594.386	1.073.895
1. Парични средства во банка	073		589.437	1.067.877
2. Парични средства во благајна	074		4.949	6.018
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078	24	2.139.791	2.293.418
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	080		-	-
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		2.139.791	2.293.418
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		-	-
S. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З)	083		257.855.756	237.584.103
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		-	-
ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085		225.050.144	221.526.564
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086	25	276.827.500	245.980.000
1. Запишан капитал од обични акции	087		276.827.500	245.980.000
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		-	-

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжува)


Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износи во денари	
			31.12.2025	31.12.2024
1	2	3	4	5
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		2.468.180	1.620.441
1. Материјални средства	092		-	-
2. Финансиски вложувања	093		2.468.180	1.620.441
3. Останати ревалоризациони резерви	094		-	-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		-	-
1. Законски резерви	096		-	-
2. Статутарни резерви	097		-	-
3. Резерви за сопствени акции	098		-	-
4. Откупени сопствени акции	099		-	-
5 Останати резерви	100		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		-	-
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		26.073.876	4.969.919
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		-	-
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		28.171.660	21.103.958
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	26	12.553.198	6.351.970
I. Бруто резерви за преносни премии	107		1.200.975	987.870
II. Бруто математичка резерва	108		10.876.553	5.174.012
III. Бруто резерви за штети	109		475.670	190.088
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		-	-
V. Бруто еквилизациона резерва	111		-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112		-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113	27	12.041.199	1.455.567
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114	28	259.609	119.454
1. Резерви за вработени	115		259.609	119.454
2. Останати резерви	116		-	-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117		67.159	71.860
1. Одложени даночни обврски	118		-	-
2. Тековни даночни обврски	119	29	67.159	71.860
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		-	-
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121		3.837.859	5.179.921
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		-	-
1. Обврски спрема осигуреници	123		-	-
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		-	-

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА) (продолжува)


Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износи во денари	
			31.12.2025	31.12.2024
1	2	3	4	5
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126		197.038	217.783
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127	30	197.038	217.783
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	31	3.640.821	4.962.138
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131		2.698.301	3.407.370
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		-	-
3. Останати обврски	133		942.520	1.554.768
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134	32	4.046.588	2.878.767
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З+S	136		257.855.756	237.584.103
J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137		-	-

Белешките вклучени од 17 до 65 страна претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на Одборот на директори на 27.02.2026 година и потпишани од:



Стефан Георгиев
 Раководител на Сектор за
 Финансиско работење

Предраг Милошевски

Извршен Директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)
 за периодот 01.01.2025 до 31.12.2025 година

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			01.01.2025 31.12.2025	01.01.2024 31.12.2024
1	2	3	4	5
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200		57.667.441	29.609.649
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	8	45.369.306	18.965.275
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	8.1	46.268.331	20.169.734
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		685.920	223.223
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		213.105	981.236
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		-	-
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210	9	10.357.717	9.752.486
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		44.833	4.521
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		-	-
2.1 Приходи од наемнини	213		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		-	-
3. Приходи од камати	216		7.244.054	7.352.570
4. Позитивни курсни разлики	217		112.123	25.178
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		779.257	51.480
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		-	-
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
7. Останати приходи од вложувања	223		2.177.450	2.318.737
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223a		-	-
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224		-	-
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	10	1.940.418	891.888

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжува)

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			01.01.2025 31.12.2025	01.01.2024 31.12.2024
1	2	3	4	5
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		85.839.101	50.713.607
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	11	1.133.107	190.088
1. Бруто исплатени штети	228		847.525	-
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		-	-
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		-	-
5. Промени во бруто резервите за штети	232		285.582	190.088
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		-	-
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	12	5.702.541	5.139.094
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		5.702.541	5.139.094
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		5.702.541	5.139.094
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		-	-
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		-	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		-	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245	13	10.585.632	1.455.567
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		10.585.632	1.455.567
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248		-	-
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		-	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		-	-

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжува)


Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			01.01.2025 31.12.2025	01.01.2024 31.12.2024
1	2	3	4	5
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251	14	67.150.414	43.537.996
1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)	252		33.480.694	12.623.398
1.1 Провизија	253		30.358.678	10.560.986
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253а		1.290.524	927.539
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		1.831.492	1.134.873
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		-	-
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		33.669.720	30.914.598
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		5.687.067	5.117.215
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258		15.987.777	15.469.350
2.2.1 Плати и надоместоци	258а		9.351.457	8.579.948
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		1.767.872	843.436
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		2.617.566	4.271.573
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		794.257	747.011
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		1.456.625	1.027.382
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		1.286.364	910.553
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260		10.708.512	9.417.480
2.4.1 Трошоци за услуги	260а		6.654.025	5.796.170
2.4.2 Материјални трошоци	260б		1.036.162	1.255.497
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		3.018.325	2.365.813
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261	15	560.243	106.656
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		82.881	49.054
2. Трошоци за камати	263		-	-
3. Негативни курсни разлики	264		174.000	52.766
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		303.362	4.836
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-
6. Останати трошоци од вложувања	270		-	-
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271		8.248	237.080
1. Трошоци за превентива	272		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273		8.248	237.080

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) (продолжува)


Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			01.01.2025 31.12.2025	01.01.2024 31.12.2024
1	2	3	4	5
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	21	394.634	46.692
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275	16	304.282	434
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		-	-
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		28.171.660	21.103.958
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	17	-	-
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		-	-
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		28.171.660	21.103.958
Заработка по акција во денари		25	(6.260)	(5.276)

Белешките вклучени од 17 до 65 страна претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на Одборот на директори на 27.02.2026 година и потпишани од:



Стефан Георгиев
 Раководител на Сектор за
 Финансиско работење




Предраг Милошевски

Извршен Директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за периодот 01.01.2025 до 31.12.2025 година

Износ во денари

А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	Број на позиција	01.01.2025 31.12.2025	01.01.2024 31.12.2024
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	44.529.152	21.088.498
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	-	-
4. Примени камати од работи на осигурување	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	1.932.084	800.205
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	62.848.630	41.142.274
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	847.525	-
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	-	-
4. Надоместоци и други лични расходи	310	17.541.320	16.595.173
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	44.459.785	24.547.101
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	-	-
8. Останати одливи од редовни активности	314	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	16.387.394	19.253.571
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	35.920.777	58.203.740
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	-	8.920.000
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	28.931.711	42.506.980
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	-	-
8. Приливи од камати	325	6.989.066	6.776.760
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	50.798.515	45.231.616
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	1.332.922	1.069.154
2. Одливи по основ на материјални средства	328	3.536.570	2.926.204
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	-	-
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	45.929.023	41.236.258
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ (продолжува)

Износ во денари


А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	Број на позиција	01.01.2025 31.12.2025	01.01.2024 31.12.2024
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	-	12.972.124
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	14.877.738	-
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	30.847.500	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	30.847.500	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	-	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	30.847.500	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	-	-
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	113.229.513	80.092.443
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	113.647.145	86.373.890
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	-	-
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	417.632	6.281.447
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	1.073.895	7.382.929
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	(61.877)	(27.586)
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))	353	594.386	1.073.895

Белешките вклучени од 17 до 65 страна претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на Одборот на директори на 27.02.2026 година и потпишани од:



Стефан Георгиев
 Раководител на Сектор за
 Финансиско работење

Предраг Милошевски
 Извршен Директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ
За периодот 01.01.2025 до 31.12.2025 година

Позиција	Број на позиција	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +) / загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари претходната деловна година		245.980.000	-	-	-	-	-	-	-	943.238	-	(4.969.919)	241.953.319
Промена во сметководствените политики	I1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари претходната деловна година - исправено	II	245.980.000	-	-	-	-	-	-	-	943.238	-	(4.969.919)	241.953.319
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	-	-	-	-	-	-	-	-	677.203	-	(21.103.958)	(20.426.755)
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(21.103.958)	(21.103.958)
Несопственички промени во капиталот	III2	-	-	-	-	-	-	-	-	677.203	-	-	677.203
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	677.203	-	-	677.203
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IV4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември претходната деловна година	V	245.980.000	-	-	-	-	-	-	-	1.620.441	-	(26.073.877)	221.526.564

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ (продолжува)

Позиција	Број на позиција	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +) / загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	245.980.000	-	-	-	-	-	-	-	1.620.441	-	(26.073.877)	221.526.564
Промена во сметководствените политики	VI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари тековната деловна година - преправено	VII	245.980.000	-	-	-	-	-	-	-	1.620.441	-	(26.073.877)	221.526.564
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	847.739	-	(28.171.660)	(27.323.921)
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(28.171.660)	(28.171.660)
Несопственички промени во капиталот	VIII2	-	-	-	-	-	-	-	-	847.739	-	-	847.739
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	847.739	-	-	847.739
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IX	30.847.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.847.500
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	30.847.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.847.500
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	276.827.500	-	-	-	-	-	-	-	2.468.180	-	(54.245.537)	225.050.143

Белешките вклучени од 17 до 65 страна претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на Одборот на директори на 27.02.2026 година и потпишани од:



Стефан Георгиев
Раководител на Сектор за
Финансиско работење




Предраг Милошевски
Извршен Директор

Белешки кон финансиските извештаи

1. Општи информации за друштвото

Друштвото за осигурување „ПРВА ЖИВОТ“ АД Скопје (во понатамошниот текст: „Друштвото“) е акционерско друштво регистрирано во Република Северна Македонија, основано на 14 јули 2023 година од страна на ПРВА ГРУП, осигурителна холдинг компанија, (SKUPINA PRVA, zavarovalniski holding d.d) со седиште на ул. Фајфарјева бр.33 Љубљана, Република Словенија, а на 1 ноември 2023 година Друштвото започна со вршење на работи од областа на осигурување.

Како основач со 100% сопственост на капиталот се јавува „Скупина Прва“ заваровалнички холдинг дд, Словенија, со сопственост на 4.000 обични акции со номинална вредност од 1.000 евра. Крајно матично друштво е SKUPINA PRVA, zavarovalniski holding d.d

Седиштето на Друштвото е на бул. “Митрополит Теодосиј Гологанов” бр. 6-1, кат 2, Центар, Скопје.

Друштвото врши работи во областа на животното осигурување.

На 31 декември 2025 година Друштвото има 9 вработени. (2024: 14 вработени).

Друштвото врши работи од областа на осигурувањето и тоа склучување и исполнување на договори за животно осигурување. Предмет на работење на друштвото е вршење на работи на живото осигурување, под главна приходна шифра 65.11 – Осигурување на живот, во согласност со Законот за Супервизија во Осигурувањето во рамките на следните класи на осигурување, а врз основа на:

Решение за издавање дозвола за вршење работи на осигурување од Агенција за супервизија на осигурување (АСО), број 14-1-473 од 11 јули 2023 година, за следните класи на осигурување:

- Класа 19 – Осигурување на живот
- Класа 1 – Осигурување од последица на несреќен случај - незгода
- Класа 2 – Здравствено осигурување

Решение за издавање дозвола за воведување на нова класа на осигурување од АСО, број 14-1-1065 од 24 октомври 2023 година, за следната класа на осигурување:

- Класа 21 - Осигурување на живот во врска со удели во инвестициони фондови, кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик во однос на промена на вредноста на инвестиционите купони или други хартии од вредност на инвестиционите фондови.

Управувачки тела

Начинот на управување на Прва Живот АД Скопје е според едно-степен систем на управување.

Органи на Друштвото се:

- Собрание на акционери и
- Одбор на директори.

Органите на Друштвото дејствуваат во согласност со законската регулатива, подзаконските акти и останати прописи, Статутот и интерните политики на работење на друштвото.

Членовите на Одборот на Директори на друштвото, во 2025 и 2024 година, како и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- г. Јанез Крањц, Претседател на Одбор на Директори
- г. Аљоша Томич, Неизвршен член на Одбор на Директори
- г. Предраг Милошевски, Извршен член на Одбор на Директори

Финансиските извештаи се одобрени за издавање на 27 февруари 2026 година, од страна на Одборот на директори.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

2. Основи за подготовка на финансиските извештаи

2.1. Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, издадени од страна на Одборот за меѓународните сметководствени стандарди (IASB), а кои беа објавени во „Правилникот за водење на сметководство“ објавен во Службен весник бр.75/2024 на 03 април 2024 година и „Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и деловните биланси“ објавен во Службен весник, и се презентирани во согласност со „Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување“ како и дополнителна подзаконска регулатива пропишана од страна на Советот на експерти при Агенцијата за супервизија на осигурување, од кои ги издвојуваме:

- Правилник за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување;
- Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување;
- Правилник за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно ограничување;
- Правилник за вложување на средствата на математичка резерва кои се посебно издвоени од друштвата за осигурување по основ на договори за осигурување на живот во врска со удели во инвестициски фондови, кога осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик, вреднување, начин и рокови за известување;
- Правилник за видови и опис на ставки што ќе се земат предвид при пресметка на капиталот на Друштвото за осигурување или реосигурување;
- Правилник за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување и/или реосигурување
- Детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување;
- Правилник за методот за пресметка на коефициентот на пресметка на ликвидност и минималната ликвидност;
- Правилник за минимални барања за прием, обработка, резервација и исплата на барање за надомест на штета и/или осигурен износ во функција на подобра заштита на правата на осигурениците;
- Правилник за формата и содржината на Извештајот за вреднување на ставките во Билансот на состојба;
- Правилник за детална содржина на потврдата за актуар;
- Правилник за пресметка на потребното ниво на маргина на солвентност);
- Правилник за методот за вреднување на ставките на билансот на состојба и изготвување на деловните биланси;
- Правилник за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви;
- Правилник за статистичките осигурителни стандарди на друштвата за осигурување и /или реосигурување;
- Правилник за минималните стандарди на информациските системи на друштвата за осигурување, осигурителните брокерски друштва и друштвата за застапување во осигурување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

2.2. Основни сметководствени политики

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешка 3. Сметководствените политики се применуваат конзистентно во текот на презентираниите години, освен доколку не е поинаку наведено.

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност освен ако не е поинаку презентирани во сметководствените политики кои се дадени во понатамошниот текст.

2.3. Функционална и известувачка валута

Функционална и известувачка валута на Друштвото е македонски денар („Денар“). Сите износи во финансиските извештаи и соодветните белешки се прикажани во денари, освен доколку не е поинаку наведено.

2.4. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Финансиските извештаи се подготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со Законот за трговски друштва (и Правилникот за начин на водење сметководство (објавен во Службен весник бр. 75/2024) кој ги содржат Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), Толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС).

Нови и изменети МСФИ кои се применуваат во тековниот период

На 3 април 2024 година во Службен весник бр. 75 беше објавен Правилникот за водење сметководство, според кој сметководството се води во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) и Меѓународните стандарди за финансиско известување за мали и средни субјекти. Меѓународните стандарди за финансиско известување ги содржат Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), Толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС). Овој правилник започна да се применува од 1 јануари 2025 година, со што со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за водење сметководство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 159/09, 164/10 и 107/11).

Следните нови и изменети МСФИ се ефективни за известувачкиот период кој започнува на 1 јануари 2025:

1. МСФИ 16 – Наеми, поврзани со сметководствен третман на договорите за оперативе наем кај наемокорисникот, како и признавање на нови средства по основ на парво на користење и соодветни обврски за лизинг за договори за наме кои предходно не биле признаени во билансот на состојба.

Примената на МСФИ 16 нема влијание врз финансиската состојба на Друштвото.

2. МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачите, согласно кој се воведува единствен модел за признавање на приходите, заснован на идентификација и исполнување на обврските за извршување. Примената на МСФИ 15 нема значајно влијание врз финансиските извештаи;

Примената на останатите нови и ревидирани стандарди кои се во сила од 1 јануари 2025 година немаше материјално влијание врз финансиската состојба, финансиските резултати и паричните текови на Друштвото во тековниот меѓупериодски период.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Стандарди кои се објавени, а сèуште не се во примена

Меѓународниот стандард за финансиско известување 17 Договори за осигурување, како и Меѓународниот стандард за финансиско известување 9 ќе отпочнат да се применуваат од 1 јануари 2028 година.

Имајќи го предвид одложувањето на примената на овие стандарди, согласно Мислењето на Советот за унапредување и надзор на сметководствената професија на РСМ, во примена ќе бидат МСС 39 – Финансиски инструменти и МСФИ 4 – Договори за осигурување објавени во Правилникот за водење сметководство (Сл весник 159/09, 164/10 И 107/11).

Друштвото не ги применило овие стандарди во тековниот извештаен период.

2.5. Принцип на континуитет

Друштвото со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2025 година остварило нето загуба во износ од 28.171.660 денари (2024: 21.103.958 денари), има нето одливи од деловни активности во висина од 16.387.394 денари (2024: 19.253.571 денар) и со состојба на 31 декември 2025 година има евидентирана пренесена загуба во износ од 26.073.876 денари (2024: 4.969.919 денари).

Способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на принцип на континуитет зависи од способноста на Друштвото да обезбеди континуирани извори на финансирање, како и од добивањето на континуирана финансиска поддршка од страна на матичната компанија. Во Август 2025 година основачот на Друштвото уплати дополнителни 30.847.500 денари за зголемување на основната главнина на Друштвото. Понатаму, на 27.04.2026 година, основачот на Друштвото потпиша писмо за поддршка со кое потврдуваат дека се способни во следните 12 месеци од датумот на ова писмо, финансиски да го поддржуваат Друштвото во неговото работење. Дополнително, Друштвото во своите плански биланси планира дополнително зголемување на основната главнина од страна на основачот. Раководството смета дека се преземени сите неопходни мерки за да го поддржи опстанокот и развојот на работењето на Друштвото под сегашни услови.

Според финансискиот план за 2026-2028 година изготвен врз основа на оптимистички претпоставки, раководството предвидува остварување на позитивен финансиски резултат. Од друга страна, при значително влошување на општата економска состојба, предвидувањата се дека Друштвото би остварило загуба, но имајќи ја предвид целокупната и финансиска поддршка од страна на основачите, деловната активност на Друштвото не е загрозена. Друштвото на континуирана основа го анализира паричниот тек кој се заснова на планот за продажба и сценарија за ненавремена наплата на побарувањата. Коефициентот на ликвидност се очекува да биде конзистентен и не постои ризик за негово загрозување во блиска иднина.

Земајќи ги предвид сите овие факти, раководството на Друштвото верува дека употребата на принципот на континуитет е соодветна во подготовката на финансиските извештаи и дека нема материјална неизвесност што може да предизвика сомневање во врска со способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на принципот на континуитет.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

2.6. Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, Законот за супервизија во осигурувањето и останатите пропишани законски и подзаконски акти од Агенцијата за супервизија на осигурувањето бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги во предвид околностите, и претставуваат основа за донесување на одлука за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби можат да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измената на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае на идните периоди.

Измените во врска со расудувањата направени од страна на раководството при примената на сметководствените политики кои имаат значително влијание на финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се прикажани во белешка 4.

3. Материјални сметководствени политики

Сметководствени политики наведени подолу се конзистентно применете за сите периоди презентирани во овие финансиски извештаи.

3.1. Класификација на договорите за осигурување и реосигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од следните променливи компоненти: каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странските валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се обезбедува во случај на промена на нефинансиски променлива компонента која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да исплати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

3.2. Договори за осигурување

а) Признавање и мерење

Општи договори за осигурување

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Бруто полисирана премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот ги опфаќа сите износи на премија за осигурување кои се доспеани (врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот пресметковен период во однос на сите активни договори за осигурување. Бруто полисираната премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот, вклучува: еднократно платена премија по договори за осигурување кои влегле во сила во текот на пресметковниот период или рата на премија која доспева за наплата во текот на пресметковниот период во случај кога согласно договорот за осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата.

Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период, како и директно поврзаната премија за соодветното осигурување.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирана премија кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој договор за осигурување поодделно, користејќи го дневниот про-рата метод („про-рата темпорис“ методата) и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во периодот кој соодветствува на периодот на ризик.

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во животното осигурување (во случај на откуп или доживување) се зголемува за оствареното профитно учество и трошоците за обработка на штетата.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на извештајот за финансиската состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветна маржа на внимателност.

Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

б) Средства за реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Бруто полисирана премија предадена во реосигурување

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

в) Трошоци за стекнување

Трошоците за стекнување се дефинираат како трошоци за стекнување на нови договори за осигурување и ги вклучуваат директните трошоци, како што се провизиите за стекнување и трошоците поврзани со обработка на понуди и издавање на полиси. Трошоците за стекнување се признаваат како трошок во моментот на настанување.

г) Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

3.3. Приходи

а) Заработени премии од договори за осигурување

Сметководствените политики за признавање на приходите од договорите за осигурување се обелоденети во белешка 3.2.(а)

б) Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување и учество во добивката од делот за реосигурување. Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

в) Приходи од вложувања

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства и истите се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати од должнички хартии од вредност, орочени депозити во банки, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, курсни разлики. Приходите од вложувања се признаваат во моментот на настанување користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

г) Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датумот на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Каматите се признаваат на пресметковна основа според методот на ефективна каматна стапка.

Методата на ефективна каматна стапка е метода на мерење на финансиските средства според амортизирана набавна вредност и алокација на приходите од камата во периодот на очекуваното достасување на финансиските инструменти.

3.4. Наеми

Друштвото дава и зема недвижности под закуп по основ на оперативни наеми. Приходите и расходите по основ на наемнини се признаваат во билансот на успех на праволиниска основа во рамките на времетраење на наемот.

3.5. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датумот на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики.

Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

3.6. Расходи

Во политиката за признавање расходи, Друштвото се придржува до следните критериуми:

-расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;

- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.
- Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во финансиските извештаи.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

3.7. Користи за вработените

а) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка кога се пресметуваат.

б) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

в) Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната сегашна вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

3.8. Парични средства

Паричните средства се презентираат во Извештајот за финансиската состојба според номинална вредност. За целите на подготовка на извештајот за парични текови, паричните средства се состојат од готовина во благајна, парични средства на денарски и девизни сметки во банки и денарски депозити по видување и орочени депозити со краен рок на достасаност од три или помалку месеци од датумот на стекнување.

3.9. Данок од добивка

Трошокот за данок од добивка претставува збир на тековниот и одложениот данок од добивка. Согласно Законот за данок на добивка во Република Северна Македонија (Службен Весник на РСМ бр.112/2014 година и сите последователни промени), Друштвото е подложно на данок на добивка. Стапката на данокот на добивка изнесува 10%, а даночен период за кој се утврдува данокот на добивка е календарската година. Даночната основа се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник. Даночната основа за пресметка на данокот се зголемува за износот на непризнаени расходи утврдени во “Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данок на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување” и намален за износот на даночниот кредит.

Данокот на добивка во текот на годината се плаќа врз основа на месечни аконтации кои се пресметани врз основа на даночниот биланс за претходната година. На крајот на периодот на известување, се изготвува конечна пресметка на данокот на добивка за тековната година со која се врши порамнување на платените аконтации и конечната даночна обврска.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Признавање на резервации за данок

Во случај на неизвесни обврски за данок, резервации се признаваат во согласност со меѓународниот стандард 37 – Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства, прифатен во Република Северна Македонија (МСС 37).

3.10. Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се преведуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се преведуваат во денари според курсот важечки на денот на утврдувањето на објективната вредност. Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во извештајот за сеопфатната добивка, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се преведуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР). Среден девизен курс кој беше применет за прикажување на позициите на Извештајот на финансиска состојба, деноминирани во странска валута е следен:

	Во денари	Во денари
	2025	2024
ЕУР	61,4950	61,4950

3.11. Финансиски инструменти

Финансиските средства се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по инструментот. Финансиските средства почетно се признаваат по објективната вредност.

Класификација

Друштвото ги класификува финансиските средства како: дадени заеми и побарувања, средства коишто се чуваат до доспевање, средства расположливи за продажба и средства за тргување - по објективна вредност преку билансот на успех. Друштвото ја одредува класификацијата на финансиските средства при почетното признавање. Финансиските обврски се класификувани и се вреднуваат како финансиски обврски прикажани по амортизирана вредност.

Мерење при почетно признавање

Сите финансиски средства, освен оние коишто се мерат по објективната вредност преку билансот на успех, почетно се признаваат според нивната набавна цена, односно објективната вредност на дадените средства во моментот на нивното стекнување, вклучувајќи ги и трошоците за набавка.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

а) Заеми и побарувања

Дадените заемите и побарувањата се недеривативни финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања и кои не котираат на активен пазар. Тие произлегуваат од активностите каде што Друштвото обезбедува пари на должник без намера за тргување. Заемите се признаваат кога паричните средства му се одобрени на должникот и се прикажани по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна каматна стапка.

б) Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се финансиски средства со фиксни плаќања и фиксни рокови на доспевање со што Друштвото има можност за нивно чување до доспевање. Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни или долгорочни хартии од вредност (државни записи или обврзници) издадени од страна на државата кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност. Амортизирана набавна вредност претставува вредност на сите идни парични текови дисконтирани со примена на ефективна каматна стапка. Ефективната каматна стапка е дисконтна стапка по која сегашната, дисконтираната вредност на сите идни парични текови се сведува на трошокот на набавка при почетно мерење, и претставува интерна стапка на принос на финансиското средство. Добивка или загуба се признава во билансот на успех кога финансиското средство се депривира или кога е оштетено, како и преку процесот на амортизација.

Доколку Друштвото продаде или прекласификува значителен износ од средствата што се чуваат до доспевање пред датумот на доспевање, во тој случај класификацијата на целата категорија ќе се доведе во прашање и ќе се прекласификува како категорија расположливи за продажба .

в) Вложувања во хартии од вредност кои се расположливи за продажба

Вложувањата во хартиите од вредност расположливи за продажба, се недеривативни финансиски средства, кои не се квалификувани во никоја друга категорија на средства и Друштвото има намера да ги чува на неодредено време, но може да се продадат заради подобрување на ликвидноста, промени на каматни стапки, курс или цена на инструментот.

Финансиските средства расположливи за продажба се мерат според нивната објективна вредност на датумот на вреднување и известување, по нивната последна цена за вложувањата за кои што постои активен пазар. Финансиските средства коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, се евидентираат по набавна вредност намалена за загубите поради обезвреднување. Согласно регулативата должничките хартиите од вредност издадени од Република Северна Македонија кои не се котирани на Македонската берза за хартии од вредност, а можат да се стекнат од издавачот на примарен пазар или на пазари преку шалтер, се вреднуваат со примена на методот на ефективна каматна стапка. Сите останати вложувања расположливи за продажба се прикажуваат според нивната објективна вредност.

Приходот од камата се признава во билансот на успех со употреба на методот на ефективна камата. Приходот од дивиденда се признава кога на Друштвото ќе му биде утврдено правото на дивиденда. Добивките или загубите од курсни разлики на должничките инструменти расположливи за продажба се признаваат во билансот на успех. Останатите промени во објективната вредност се евидентираат директно во капиталот се додека вложувањата не се продадат или обезвреднат, при што кумулативните добивки или загуби од капиталот се признаваат во билансот на успех.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

г) Вложувања во хартии од вредност за тргување

Вложувањата во хартии од вредност за тргување се финансиски средства за кои Друштвото има намера да ги чува определено време и да ги продаде кога за тоа ќе се создадат поволни услови. Финансиските средства за тргување почетно се признаени по објективна вредност на денот на плаќање или по набавна вредност, а трансакциските трошоци директно се признаваат во билансот на успех. Објективната вредност е износот за кое средството може да биде разменето или обврската подмирена помеѓу страните во трансакцијата.

За финансиските средства за тргување, ефектите од вреднување кои произлегуваат од промената на објективната вредност на финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех, директно се признаваат во билансот на успех, како и курсните разлики за хартии од вредност деноминирани во странски валути.

Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на успех само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

д) Исправка на вредноста на побарувања од осигурување

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради безвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во Правилникот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Во согласност со Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, Друштвото ги класификува побарувањата по основ на премии за осигурување во ризични категории, според староста на побарувањата. Ризичните категории на доспеаните ненаплатени побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година се како што следи:

Категорија	Критериум
Категорија А	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги исполниле на датумот на достасување, и доцнат во подмирување на своите обврски најмногу 30 дена од датумот на достасувањето на побарувањето
Категорија Б	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги подмириле во период од 31 ден до 60 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија В	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги подмириле во период од 61 ден до 120 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Г	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги подмириле во период од 121 ден до 270 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Д	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги подмириле во период од 271 ден до 365 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Ѓ	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги подмириле над 365 дена од датумот на достасување на побарувањето, како и тужени побарувања

Пресметката на исправката на вредност се врши со примена на следниве проценти на исправка на бруто износ на побарувањето, според ризичната категорија:

Старост на побарувања (доспеани)	% на исправка од номиналниот износ
Доспеани до 30 дена	0%
Доспеани од 31 до 60 дена	10%
Доспеани од 61 до 120 дена	31%
Доспеани од 121 до 270 дена	51%
Доспеани од 271 до 365 дена	71%
Доспеани над 365 дена	100%

ѓ) Исправка на вредност на финансиски средства расположливи за продажба

Загубите поради обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат со рекласификација на загубите акумулирани во резервата за објективна вредност во капиталот. Кумулативната загуба која е рекласификувана од главнината во добивката или загубата е разликата помеѓу набавната вредност при стекнувањето нето од сите плаќања во однос на главницата и амортизацијата, и тековната објективна вредност, намалена за сите загуби поради обезвреднување претходно признаени во добивката или загубата. Промените во исправка на вредноста како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камати.

Доколку во последователен период, загубата поради обезвреднување на расположливите за продажба должнички инструменти се намали, загубата се анулира низ билансот на успех.

Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи за продажба сопственички хартии од вредност се признава во капиталот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

3.12. Недвижности, опрема и останати материјални средства

Мерење при почетно признавање и последователно мерење

Почетно, недвижностите и опремата се евидентира по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Последователно, недвижностите и опремата се водат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и било какво оштетување на вредноста.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во периодот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на материјалните средства, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на недвижности, опрема и останатите материјални средства се признава како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

Амортизација

Амортизацијата на недвижностите, опремата и останатите материјални средства претставува систематска распределба на износот кој се амортизира износ за време на корисниот век на употреба на средството. Недвижностите, опремата и останатите материјални средства се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Вложувањата во туѓи објекти се амортизираат според пократкиот период од корисниот век на употреба и договорот за наем. Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба за 2024 година се следните:

Градежни објекти	2,5 %
Опрема, мебел и патнички автомобили	10 - 25 %

Процентниот корисен век на опремата и применетиот метод на амортизација се прегледуваат на крајот на секоја година и притоа ефектите од евентуалните промени се имплементираат при идните пресметки на амортизацијата.

3.13. Нематеријални средства

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина.

Почетното мерење на едно нематеријално средство е според набавната вредност што ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, а тоа се износот на исплатени парични средства или еквиваленти на парични средства во моментот на негово стекнување. Последователно, нематеријалните средства се признаваат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација.

Амортизацијата на нематеријалните средства претставува систематска распределба на износот кој се амортизира за време на корисниот век на употреба средството. Стапката на амортизација во 2024 година изнесува 25% годишно.

Процентниот корисен век на нематеријалните средства и применетиот метод на амортизација се прегледуваат на крајот на секоја година и притоа ефектите од евентуалните промени се имплементираат при идните пресметки на амортизацијата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

3.14. Оштетување на нефинансиски средства

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно оштетување. Заклучно со 31 декември 2025, Друштвото нема средства кои имаат неограничен век на користење.

Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно оштетување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се оштетени.

Загубата поради оштетување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачка вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството .

3.15. Обврски спрема добавувачи и останати обврски

Обврските спрема добавувачи и останати обврски кои се прикажани во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

3.16. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото.

Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската вредност на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.17. Обврски по основ на договори за осигурување

Во рамките на обврските по основ на договорите за осигурување се вклучени следниве категории на обврски/резерви на Друштвото:

- резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети;
- резерви за настанати, но непријавени штети;
- резерви за повторно отворени штети;
- резерви за трошоци за обработка на штети;
- обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети
- резерви за преносна премија;
- математичка резерва
-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

а) Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети

Признавање

Настанатите, пријавени и неисплатени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета. Признавањето на овие резерви не зависи од комплетноста на поднесената документација за пријава на штета.

Почетно мерење

Друштвото ги пресметува резервите за настанати, пријавени и неисплатени штети имајќи ги предвид сите фактори кои влијаат на очекуваните трошоци кои произлегуваат од преземените обврски. Во одредувањето на очекуваните трошоци, Друштвото ги вклучува расположливите информации за:

- изготвените технички извештаи кои се однесуваат на настанати материјални загуби или
- медицински извештаи за повреди или болести;
- судските одлуки, било да се конечни или не;
- штетите за кои се водат судски постапки според очекуваниот исход;
- затезна камата од судски спорови;
- останатите трошоци кои произлегуваат од обработка и исплата на штети.

Последователно мерење

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

На крајот на секој период на известување Друштвото врши анализа на претпоставките кои се користени за почетно мерење на настанатите, пријавени и неисплатени штети. Доколку има промена во проценетата вредност на идните одливи кои ќе настанат како резултат на исплата на штетата, разликата се признава веднаш, и тоа низ добивката и загубата за периодот.

Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

б) Резерви за настанати и непријавени штети

Мерење

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и на 31 декември 2025 година, истите се пресметани со примена на методот на Очекуван коефициент на штети, "Expected Loss Ratio Method". Промените во користените актуарски методи за пресметка на штетите не претставуваат промена во основните за мерење.

в) Резерви за повторно отворени штети

Признавање

Резервите за повторно отворени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета.

Класификација

Резервите за повторно отворени штети се прикажуваат во рамките на резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Мерење

Резервите за повторно отворени штети се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

г) Резерви за трошоци за обработка на штети

Друштвото креира два вида на резерви на трошоци за обработка на штети:

- директни трошоци
- индиректни трошоци

Директните трошоци за обработка на штети се сите трошоци за кои што е познато дека ќе настанат во текот на обработка на настанатите пријавени, но неисплатени штети. Резервите за директни трошоци за обработка на штети се мерат по недисконтиран иден очекуван одлив на економски користи. Индиректните трошоци за обработка на штети ги претставуваат трошоците кои ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети.

д) Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети

Признавање

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се признаваат во моментот кога со осигурената страна е постигнат договор за исплата на штета. Во тој момент обврските за штети се депривираат од резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се мерат по објективната вредност на договорените износи кои што треба да бидат исплатени. Вообичаено тоа е еквивалент на паричните средства кои ќе бидат исплатени за подмирување на обврската. Поради краткиот период од датумот на признавање до датумот на депривирање (исплата), Друштвото не врши дисконтирање на овие обврски.

ѓ) Резерви за преносна премија

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето (“про-рата-темпорис” методата). Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик. Пресметката на преносната премија се врши за секој договор поединечно.

е) Математичка резерва

Математичка резерва се издвојува во висина на сегашната вредност на проценетите идни обврски на Друштвото кои произлегуваат од договорите за осигурување, намалени за сегашна вредност на идните обврски на договарањето на осигурувањето врз основа на тие договори.

При одбирање на методите за актуарска пресметка, треба да се имаат предвид методите за проценка на средствата кои ја покриваат математичката резерва што ги применува Друштвото.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

За утврдување на математичката резерва Друштвото користи актуарски методи во согласност со правилата и процедурите пропишани од Агенцијата за супервизија на осигурувањето притоа земајќи ги во предвид сите идни обврски на Друштвото кои произлегуваат од поединечните договори за осигурување, вклучувајќи и:

- гарантирани плаќања на кои осигурениците имаат право;
- бонуси на кои осигуреникот има право, поединечно или заедно со други осигуреници, без оглед
- на видот на бонусот;
- сите права кои осигуреникот може да ги избере врз основа на договорите за осигурување;
- трошоци, вклучувајќи и провизии.

Математичката резерва се пресметува со примена на нето проспективна метода како разлика на сегашната вредност на сите идни обврски по договорите за осигурување и сегашна вредност на сите идни обврски на договарачот на осигурувањето за секој договор поединечно. За класите на осигурување за кои се пресметува математичка резерва, резервата за преносна премија е дел од математичката резерва. Математичката резерва се пресметува за секој договор за осигурување поединечно.

Кога врз основа на договорот за осигурување, осигуреникот има право на исплата на откупната вредност на полисата, математичката резерва издвоена врз основа на договорот за осигурување, не смее да биде под откупната вредност на полисата. Согласно пропишаната регулатива кај осигурувањата на живот Друштвото применува намалување на математичката резерва за вистинските неамортизирани трошоци за стекнување (цилмеризација). Стапката на цилмеризација која се користи при пресметка на математичката резерва изнесува 3,5% (2024: 3,5%).

3.18. Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност. Споредбено со тековната позиција на капиталот, загубата за годината, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2025 година се презентирани во табелата подолу.

Резултати од спроведениот стрес тест	Пресметан регулаторен капитал	Загуба во годината	Стапка на капитална адекватност	Промена на стапка на адекватност	Потребно ниво на маргина на солвентност
Состојба со 31.12.2025	215.235.228		116,67%		5.667.669
Сценарио 1.1: Пад на бруто полисирана премија за 10%	211.247.241	- 3.987.987	114,51%	1,89%	5.280.741
Сценарио 1.2: Раст на бруто полисирана премија за 10%	218.868.102	3.632.874	118,64%	-1,66%	6.066.638
Сценарио 2: Промена на вкалкулирана каматна с-ка за пресметка на МР	214.977.632	-257.596	116,53%	0,12%	5.572.116
Сценарио 3: Промена на пристапна старост за пресметка на МР	214.495.045	-740.183	116,27%	0,35%	5.591.420

Анализата на сензитивност Друштвото ја спроведува со примена на детерминистички пристап со претпоставка дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла и не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив. За оние варијабли за кои се смета дека се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредена варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

Резултатите од сите симулации покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

3.19. Тест за соодветност на обврските

Друштвото најмалку еднаш годишно спроведува Тест за соодветност на обврските (LAT) користејќи тековни проценки на идните парични текови според договорите за осигурување.

Доколку проценката покаже дека сметководствената вредност на обврските за осигурување (намалени за соодветните трошоци за стекнување и соодветните нематеријални средства) се несоодветни во однос на проценетите идни парични текови, целокупните недостатоци се признаваат во добивката или загубата.

Тестот за соодветност (адекватност) на обврските (LAT) се спроведува со развиен модел за тарифните групи од осигурување на живот за случај на смрт, осигурување на живот за случај на смрт со опаѓачки осигурени суми и дополнително осигурување од критични болести кои истовремено имаат вкупно учество од 100% од вкупната математичка резерва.

Моделот ги пресметува паричните текови за сите наредни години до истек на осигурувањето поединечно за договор за осигурување.

Актуарски претпоставки користени за проекцијата на идни парични текови:

- Смртност
- Стапка на прекини
- Стапка на поврат на провизија од прекинати договори
- Трошоци
- Дисконтна стапка

Резултати

Тестот за соодветност на обврските (LAT) покажува достаточност на издвоената математичка резерва на 31.12.2025 година.

Покрај основниот тест за соодветност на обврските (LAT) се тестираа следните претпоставки во однос на основното сценарио на пресметка:

- Зголемена стапка на смртност - 10%
- Зголемена стапка на прекини +10%
- Зголемени оперативни трошоци +10%
- Намалување на стапката на принос за -0,5р.р. и соодветно намалено дисконтирање
-

Анализи кои што се спроведуваат на квартално ниво се анализи на коефициент на штети и run-off анализи на резервите.

3.20. Акционерски капитал

Обични акции

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени обични акции. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

Резерви

Резервите на сигурност претставуваат не-номиниран капитал кој се формира со распределба од остварената добивка. Зголемувањето на резервите на сигурност се врши со распределба на најмалку една третина од остварената добивка по годишната сметка, ако таа не се користи за покривање на загубата од претходните години.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Друштвото за осигурување што формирало резерви на сигурност најмалку во висина на 50% од остварената просечна премија во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка, не е должно понатаму да издвојува од добивката во резервите на сигурност.

3.21. Вложувања во средства по основ на договори за осигурување на живот каде осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (Јунит линк)

Вложувањата во инвестициони фондови се однесуваат на производи кај кои осигуреникот го превзема инвестициониот ризик, при што Договорачот нема гарантирана сума при истек на осигурувањето и нема гарантирана откупна вредност. Со премијата за вложување, Осигурувачот купува удели во инвестицискиот фонд наведено во Понудата и Полисата која е издадена при склучување на Договорот за осигурување на живот. Вложувањата во инвестициони фондови се класифицирани како финансиски средства чувани за тргување и се признаваат и мерат согласно сметководствената политика објаснета во белешка 3.9.(г) Уделите купени во корист на овие договори се вреднуваат на секој датум на известување користејќи ја вредноста на средствата на фондот на ниво на удел. Вреднувањето на уделот се пресметува и објавува јавно од страна на отворениот инвестициски фонд. Ова е стапката по која инвеститорот може да ја купи или продаде единицата на учество од издавачот. Друштвото претпоставува дека издавачот т.е. отворениот инвестициски фонд, како субјект подложен на посебна супервизија, користи потврдени единици за да ја утврди објективната вредност. Покрај тоа, инвестициските фондови се субјекти чии законски извештаи подлежат на задолжителна ревизија од страна на друштво за ревизија како и ризикот од вреднување е минимизиран преку независна проверка што ја извршува депозитарна банка на фондот.

3.22. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или не-случување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или не-случување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

3.23. Споредбени податоци

Со цел да се обезбеди конзистентност со презентацијата на финансиските податоци за тековниот период, некои ставки може да се рекласификуваат за претходниот споредбен период. Направените промени не се значајни и се со цел подобрување на компарабилноста, освен оние кои се опишани детално во белешките, доколку истите ги има.

3.24. Трансакции со поврзани страни

Поврзани страни се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Поврзани страни се членките на ПРВА ГРУП, групацијата и клучниот раководен персонал.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

4. Клучни сметководствени расудувања во примена на сметководствените политики на Друштвото

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности .

4.1. Клучни извори на несигурност во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат. Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска .

Општи договори за осигурување-Технички/Математички резерви од договори за животно осигурување

На датумот на извештајот за финансиската состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени. Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно.

Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети (“ИБНР”) генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од оценителите на штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации. Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.
-

Може да постои значаен период од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така што не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Општи договори за осигурување-Технички/Математички резерви од договори за животно осигурување (продолжува)

Вредноста на резервите за непријавени штети се проценуваат со примена на статистички методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се настануваат штетите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходни години и очекуваните коефициенти на штети.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на долги рокови, минимум за период од пет години, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурени настани за времетраењето на договорот. Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

Претпоставки

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Математичка резерва од договори за животно осигурување

Математичката резерва се издвојува во висина на сегашната вредност на проценетите идни обврски на Друштвото кои произлегуваат од договорите за осигурување, намалени за сегашната вредност на идните премии кои треба да се платат врз основа на тие договори. Математичката резерва се пресметува со користење на соодветни актуарски проценки, притоа земајќи ги предвид сите идни обврски на Друштвото кои произлегуваат од договорите за осигурување, вклучувајќи го и следново:

- Гарантирани плаќања на кои осигурениците имаат право;
- Бонуси на кои осигуреникот има право, поединечно или заедно со други осигуреници, без оглед на видот на бонусот;
- Сите права кои договарачот може да ги избере врз основа на договорите за осигурување и
- Трошоци, вклучувајќи провизии
-

При одбирање на методите за актуарска проценка, треба да се имаат предвид методите за проценка на средствата кои ја покриваат математичката резерва што ги применува Друштвото.

Математичката резерва мора да се пресметува за секој договор за осигурување поединечно. Соодветни генерализации можат единствено да се применуваат кога е очигледно дека резултатот кој произлегува од нив ќе биде приближно ист како и оној од поединечната пресметка.

Кога врз основа на договорот за осигурување, осигуреникот има право на исплата на откупната вредност на полисата, математичката резерва издвоена врз основа на договорот за осигурување, не смее да биде под откупната вредност на полисата.

4.2. Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото

Одредени клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).

Класификација на финансиските средства и обврски

Сметководствените политики на Друштвото овозможуваат финансиските средства и обврски да бидат класификувани во одредени категории, во зависност од условите:

- При класификацијата на одредено средство како чувано-до-достасување, Друштвото има позитивна намера и способност за задржување на истото до рокот на достасаност.
- При класификацијата на одредено средство како расположливо за продажба, Друштвото може да го чува средството до достасаност, но доколку се појави потреба или поволни пазарни услови може да изврши продажба на истото.
- При класификација на одредено средство за тргување, Друштвото ги чува средствата со цел да оствари капитална добивка од продажба на истите доколку се појават поволни пазарни услови

5. Управување со ризикот од осигурување и финансиските ризици

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите, вложувањата и сл. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

5.1. Управување со ризик од осигурување

Цели на управување со ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурени настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестициските активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило балансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста.

Реосигурувањето е една од најважните алатки за управување со ризик што ја користи Друштвото. Друштвото користи реосигурување за да ги намали своите осигурителни ризици и нестабилноста на неговите финансиски резултати, да ја стабилизира својата солвентност, да го користи својот расположлив капитал поефикасно, да ја подобри својата способност да издржи катастрофи, да го зголеми својот капацитет за преземање на ризик при прием во осигурување и да се потпира на експертизата на реосигурителот во однос на развојот на производи.

Ризиците кои го надминуваат максималното покритие од договорот за реосигурување потребно е да се реосигураат со факултативни договори за реосигурување. Во овој момент, Друштвото не користи факултативно или фронтинг реосигурување.

Нивото на апетит за ризик и толеранција на ризик се утврдува со носење на Одлука за висина на максимален самопридржај на Друштвото за секоја година.

Друштвото не е кредитно изложено кон реосигурителот, ниту пак ќе бира реосигурители во иднина кон кои има кредитна изложеност. Тековниот Реосигурител нема проблеми со ликвидноста, што е потврдено со јавно објавените ревидирани финансиски извештаи и кредитниот рејтинг, па согласно тоа проценка е дека ризикот од неликвидност за целите на покривање на рочната неусогласеност меѓу исплатата на штети и надоместоците од реосигурителите е занемарлив.

Друштвото редовно ја следи финансиската состојба на реосигурителот.

Друштвото го има проценето влијанието максималниот самопридржај од програмата за реосигурување на одредени клучни варијабли врз капиталот. Споредбено со тековната позиција на капиталот резултатите спроведени со состојба на портфолиото на 31 декември 2025 година се презентирани во табелата подолу.

Резултати од спроведениот стрес тест	Пресметан регулаторен капитал	Стапка на капитална адекватност	Промена на стапка на адекватност
Состојба со 31.12.2025	215.235.228	116,67%	
Сценарио 1: настанати штети смрт од болест на 15 осигуреници со најголема агрегирана осигурена сума во портфолиото	197.302.180	106,95%	-9,09%
Сценарио 2: настанати штети смрт од несреќен случај на договори од еден договорувач со најголем број на осигурени лица	193.206.613	104,73%	-11,40%
Сценарио 3: смртност на 1% од портфолио	193.447.576	104,86%	-11,26%

Анализата на сензитивност Друштвото ја спроведува со примена на детерминистички пристап со претпоставка дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла и не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

За оние варијабли за кои се смета дека се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредена варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

Резултатите од сите симулации покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз загубата за годината и на капиталот има во случај на концентрација на ризик на настанување на смрт од несреќен случај од еден штетен настан за осигурени лица кај еден ист

Договарач на осигурувањето.

Вложување на средствата кои ги покриваат математичките резерви - животно осигурување

	2025	2024
Финансиски средства		
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	9.099.028	4.715.000
Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-
Финансиски вложувања за тргување	-	-
Депозити, заеми и останати пласмани	2.382.072	1.206.150
Пари и парични еквиваленти	-	-
	11.481.100	5.921.150

Вложување на средствата кои ги покриваат технички резерви - животно осигурување

	2025	2024
Финансиски средства		
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	1.421.704	830.850
Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-
Финансиски вложувања за тргување	-	-
Депозити, заеми и останати пласмани	369.166	218.368
Пари и парични еквиваленти	-	-
	1.790.870	1.049.218

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2025 година, дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 13.271.970 МКД (2024: 6,970,368 МКД) и вложувањата за посебна резерва кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик изнесуваат 12.041.199 МКД. Овие средства се состојат од банкарски сметки и депозити во банки, државни обврзници, како и вложување во инвестициски фондови.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

На 31 декември 2025 и 2024 година, вкупните вложувања на средствата се прикажани во прегледот:

	2025	2024
Средства		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	594.386	1.073.895
Депозити во банки	34.431.172	27.210.596
Обврзници и други должнички хартии од вредност за кои гарантира РСМ - државни обврзници	156.743.772	153.801.461
Акции издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност - сопственички хартии од вредност	-	-
Вложување во инвестициски фондови	62.905	102.444
Вложување во долгорочни обврзници и хартии од вредност чиј издавач е странски правен субјект од Земја членка на ЕУ	-	-
Друг вид вложувања согласно правилата на АСО	12.041.199	1.455.567
Вкупно вложени средства	203.873.434	183.643.963
	2025	2024
Обврски (математички и технички)		
Бруто резерви по договори за осигурување	24.594.397	7.807.537
Дел за реосигурителот	197.039	217.783
Вкупно обврски по договори за осигурување (нето)	24.791.436	8.025.320

Усогласеност на средствата и обврските

Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

5.2. Пазарен ризик
5.2.1. Девизен ризик

Друштвото има трансакции во странска валута, кои произлегуваат од неговото тековно работење, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, кое сепак е ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чиј валутен курс се смета за релативно стабилен.

Табелите подолу ја сумираат изложеноста на Друштвото на стапката на ризик на девизниот курс. Средствата на Друштвото и обврските во позајмените износи се вклучени во табелата, категоризирани по видови валути во нивната сметководствена вредност:

<u>За година која завршува на 31 декември 2025</u>	МКД	ЕУР	УСД	Останати валути	Вкупно
I. Вкупно средства	83.713.456	174.142.300	-	-	257.855.756
1. Нематеријални средства	9.321.280	-	-	-	9.321.280
2. Вложувања	66.298.498	156.806.677	-	-	223.105.175
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-	-
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	-	12.041.199	-	-	12.041.199
5. Одложени и тековни даночни средства	-	-	-	-	-
6. Побарувања	1.636.034	5.294.424	-	-	6.930.458
7. Останати средства	4.317.853	-	-	-	4.317.853
8. Активни временски разграничувања	2.139.791	-	-	-	2.139.791
II. Вкупно обврски	(50.978.354)	308.834.110	-	-	257.855.756
1. Капитал и резерви	(54.245.536)	279.295.680	-	-	225.050.144
2. Субординирани обврски	-	-	-	-	-
3. Бруто технички резерви	-	12.553.198	-	-	12.553.198
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	12.041.199	-	-	12.041.199
5. Останати резерви	259.609	-	-	-	259.609
6. Одложени и тековни даночни обврски	67.159	-	-	-	67.159
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	2.302.987	1.534.872	-	-	3.837.859
9. Пасивни временски разграничувања	637.427	3.409.161	-	-	4.046.588
III. Разлика - неусогласена валутна структура	134.691.810	(134.691.810)	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

<u>За година која завршува на</u> 31 декември 2024	МКД	ЕУР	УСД	Останати валути	Вкупно
I. Вкупно средства	78.207.943	159.376.160	-	-	237.584.103
1. Нематеријални средства	12.099.845	-	-	-	12.099.845
2. Вложувања	59.915.919	153.903.905	-	-	213.819.824
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-	-
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување	-	1.455.567	-	-	1.455.567
5. Одложени и тековни даночни средства	-	-	-	-	-
6. Побарувања	1.596.104	4.016.688	-	-	5.612.792
7. Останати средства	2.302.657	-	-	-	2.302.657
8. Активни временски разграничувања	2.293.418	-	-	-	2.293.418
II. Вкупно обврски	(20.972.231)	258.556.334	-	-	237.584.103
1. Капитал и резерви	(26.073.877)	247.600.441	-	-	221.526.564
2. Субординирани обврски	-	-	-	-	-
3. Бруто технички резерви	-	6.351.970	-	-	6.351.970
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	1.455.567	-	-	1.455.567
5. Останати резерви	119.454	-	-	-	119.454
6. Одложени и тековни даночни обврски	71.860	-	-	-	71.860
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	4.459.757	720.164	-	-	5.179.921
9. Пасивни временски разграничувања	450.575	2.428.192	-	-	2.878.767
III. Разлика - неусогласена валутна структура	99.180.174	(99.180.174)	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

5.2.2. Ризик од промени на цените

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукутира и ќе влијае на објективната вредност на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретни вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот.

5.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик се однесува на ризикот дека договорната страна нема да ги исполни своите договорни обврски што ќе резултира со финансиски загуби за Друштвото. Друштвото не е изложено на значајна концентрација на кредитен ризик. Побарувањата за премии за осигурување се состојат од голем број на правни друштва и физички лица во Република Северна Македонија. Во таа насока управувањето со кредитниот ризик вклучува разумна дисперзија и намалување на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиенти.

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	2025	2024
Финансиски средства		
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	139.477.606	137.383.037
Финансиски вложувања расположливи за продажба	17.266.166	16.418.424
Финансиски вложувања за тргување	62.905	102.444
Депозити, заеми и останати пласмани	34.431.172	27.210.596
Побарувања за премии	2.458.941	1.193.237
Други побарувања	4.471.517	4.419.555
Пари и парични еквиваленти	594.386	1.073.895
	198.762.693	187.801.188

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2025, без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно засилување. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба.

Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 70,17% (2024: 73,15%) се однесуваат на финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање, 8,69% (2024: 8,74%) се однесуваат на финансиски вложувања расположливи за продажба, 17,35% (2024: 14,49%) се однесуваат на орочени депозити, заеми и останати пласмани, додека пари и останати побарувања се 0,30% (2024: 3,61%).

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност, т.е. обврзници издадени од Република Северна Македонија. Во 2025 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата и го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Северна Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во, средна банка во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од Народна Банка на РСМ.

Раководството на Друштвото е убедено во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии и вложувања во финансиски инструменти.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Структура на побарувања од премии на 31 декември 2025 и 31 декември 2024, е како што следи:

2025	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	178.907	-	178.907
Доспеани, но неоштетени побарувања	1.230.851	-	1.230.851
Доспеани и оштетени побарувања	1.490.509	441.326	1.049.183
	2.900.267	441.326	2.458.941
2024	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	760.931	-	760.931
Доспеани, но неоштетени побарувања	337.742	-	337.742
Доспеани и оштетени побарувања	141.256	46.692	94.564
	1.239.929	46.692	1.193.237

Старосната структура на побарувања по премии за годината што завршува на 31 декември 2025 година, според Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси (Сл. весник 107/2020) е следна:

Доспевање на побарувања по премии (нето)	2025	2024
Недоспеани	178.907	760.931
Од 0-30 дена	1.230.851	337.742
Од 31-60 дена	550.948	40.209
Од 61-120 дена	369.679	24.270
Од 121-270 дена	124.242	30.085
Од 271-365 дена	4.314	-
Над 365 дена	-	-
	2.458.941	1.193.237

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

5.4. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или има пласирано депозити во банки договорени по променливи каматни стапки. Со оглед дека Друштвото нема пласирано средства во вид на депозити во банки со променлива каматна стапка, односно сите орочени депозити на Друштвото се со фиксна каматна стапка, може да се каже дека не постои изложеност спрема ваков вид на ризик.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следува:

	2025	2024
Финансиски средства		
Некаматносни:		
- Парични средства	594.386	1.073.895
- Побарувања од осигурување	2.458.941	1.193.237
- Останати побарувања	4.471.517	4.419.555
- Акции и удели во инвестициски фондови	62.905	102.444
	<u>7.587.749</u>	<u>6.789.131</u>
Каматносни со фиксна камата:		
- Депозити во банки	34.431.172	27.210.596
- Вложувања во државни обврзници	156.743.772	153.801.461
	<u>191.174.944</u>	<u>181.012.057</u>
Вкупно финансиски средства	199.762.693	187.801.188
Финансиски обврски		
Некаматносни:		
- Обврски за штети	-	-
- Останати тековни обврски	8.211.215	8.250.001
	<u>8.211.215</u>	<u>8.250.001</u>
Вкупно финансиски обврски	8.211.215	8.250.001

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

5.5. Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која се спроведува со: планирање на тековните и можните одливи на парични средства и соодветни приливи на истите; редовна контрола на ликвидноста и усвојување на соодветни мерки за спречување или отстранување на причините за неликвидност. Како дел од политиката за управување со ликвидноста Друштвото одржува портфолио на високо ликвидни средства.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој ликвидните средства на осигурителното друштво кое се занимава со животно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да бидат барем еднакви на доспеаните обврски и обврските кои наскоро ќе доспеат.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Следната табела ја дава рочната структура на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 година според нивната преостаната рочност во денари:

2025	До 1 месец	1-3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	594.386	-	-	-	594.386
Побарувања од осигурување	2.458.941	-	-	-	2.458.941
Останати побарувања	1.131.784	-	2.509.642	830.091	4.471.517
Депозити во банки	-	33.127.741	1.303.431	-	34.431.172
Вложувања	62.905	-	-	156.680.867	156.743.772
	<u>4.248.016</u>	<u>33.127.741</u>	<u>3.813.073</u>	<u>157.510.958</u>	<u>198.699.788</u>
Останати обврски	7.951.606	-	-	259.609	8.211.215
	<u>7.951.606</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>259.609</u>	<u>8.211.215</u>

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Следната табела ја дава рочната структура на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 година според нивната преостаната рочност во денари:

2024	До 1 месец	1-3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	1.073.895	-	-	-	1.073.895
Побарувања од осигурување	432.306	760.931	-	-	1.193.237
Останати побарувања	90.343	-	3.209.821	1.119.391	4.419.555
Депозити во банки	-	82.518	11.688.000	15.440.078	27.210.596
Вложувања	102.444	-	-	153.801.461	153.903.905
	1.698.988	843.449	14.897.821	170.360.930	187.801.188
Останати обврски	8.250.001	-	-	-	8.250.001
	8.250.001	-	-	-	8.250.001

5.6. Управување со ризикот од капитал

Агенцијата за супервизија на осигурување како главен регулатор ја следи адекватноста на капиталот на Друштвото во целина. Друштвото е должно да ја одржува стапката на адекватност на капиталот во однос на обемот на работа и класите на осигурување во рамките на осигурување и/или реосигурување, во било кое време најмалку во висина на нивото на маргината на солвентност.

Согласно Законот за супервизија, капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал, и е пресметан на следниот начин:

При пресметка на основниот капитал на Друштвото се земаат во предвид следните ставки:

- уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- резерви на Друштвото (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување;
- пренесена нераспределена добивка;
- нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и придонесите, како и дивиденда предвидена за исплата), доколку е потврдена од овластен ревизор.
-

При пресметка на основниот капитал на Друштвото следните ставки се сметаат за одбитни:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото;
- долгорочни нематеријални средства;
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година;
- други потенцијални обврски кои Друштвото за осигурување има обврска да ги прикаже во вонбилансна евиденција.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

При пресметка на дополнителниот капитал на Друштвото, кој не смее да биде повисок од 50% од основниот капитал се земаат во предвид следните ставки:

- уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- субординирани должнички инструменти;
- хартии од вредност со неопределен рок на доспевање.

При пресметка на капиталот на друштвото за осигурување, износот на основниот и дополнителниот

- вложувања на друштвото за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти издадени од друго друштво за осигурување или друга финансиска институција кај кои друштвото за осигурување има удел од повеќе од 10%;
- вложувања на друштво за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти, издадени од друштва за осигурување или финансиски институции освен оние наведени во точка 1, кои се во износ поголем од 10% од капиталот на друштвото за осигурување пресметан пред одбивање на ставките наведени во точка 1.

Адекватноста на одржувањето на капиталот и користењето на сопствените средства редовно се следат од страна на раководството на Друштвото.

Табелата подолу ја дава пресметката на вкупниот капитал и односот со маргината на солвентност и гарантниот фонд на Друштвото на ден 31 декември 2025 и 2023 година во согласност со регулативата. Друштвото е во согласност со пропишаните барања.

	2025	2024
1. Основен капитал	213.260.684	207.806.278
а) Уплатен акционерски капитал	276.827.500	245.980.000
б) Долгорочни нематеријални средства	9.321.280	12.099.845
в) Пренесена загуба	(26.073.876)	(4.969.919)
в) Нераспоредена загуба	(28.171.660)	(21.103.958)
2. Дополнителен капитал	1.974.544	1.296.353
Вкупно основен и дополнителен капитал	215.235.228	209.102.631
3. Маргина на солвентност	5.667.669	2.476.379
4. Гарантен фонд (3.000.000 ЕУР)	184.485.000	184.477.500
5. Вишок на капитал над маргина на солвентност	209.567.559	206.626.252
6. Вишок на капитал над гарантен фонд	30.750.228	24.625.131

Потребното ниво на маргина на солвентност пресметано согласно Законот за супервизија на осигурувањето изнесува 5.667.669 денари (2024: 2.476.379 денари).

Капиталот на Друштвото за осигурување кое врши работи на осигурување на живот во секое време, треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност која се пресметува како збир од добиените резултати.

Гарантниот фонд изнесува 1/3 од маргината на солвентност, но не понизок од износот според кој Друштвото има добиено дозвола за работа, а тој изнесува 3.000.000 ЕУР.

5.7. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење исклучиво со сопствени средства поради што не користи краткорочни или долгорочни кредити и заеми од банки и други друштва. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

6. Утврдување на објективна вредност

Објективната вредност на финансиските средства и обврски кои се вреднуваат според амортизирана вредност не се разликува значително од нивната книговодствена вредност, како резултат на нивната краткорочна доспеаност или каматните стапки кои ја прават приближната вредност на пазарните цени.

Друштвото ја определува објективната вредност на финансиските вложувања со користење на следнава хиерархија која се одразува на важноста на факторите што се користат за мерење според објективна вредност:

- Ниво 1: Наведените цени (нерегулирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: Техники за вреднување врз основа на коишто се набљудуваат влезовите, било директно (односно, како што се цените) или индиректно (односно, изведени од цените). Оваа категорија ги вклучува вреднуваните инструменти со помош на: пазарните наведени цени на активните пазари за слични инструменти; котираните цени за идентични или слични инструменти на пазарите на кои се сметаат за помалку од активни или други техники на вреднување, каде што сите значајни влезови директно или индиректно се видливи од податоците на пазарот;
- Ниво 3: Техники за вреднување кои користат значајни неприметливи влезови. Оваа категорија ги вклучува сите инструменти каде техниката на вреднување вклучува влезови кои не се базираат на конкретни податоци и неприметливите влезови имаат значаен ефект на вреднувањето на инструментот. Оваа категорија ги вклучува инструментите кои се вреднуваат врз основа на котираните цени за слични инструменти, каде што значителен неприметливото усогласување или претпоставките се потребни за да се рефлектираат разликите помеѓу инструментите.

Следната табела прикажува анализа на финансиските инструменти евидентирани по објективна вредност од страна по ниво на хиерархија на номиналната вредност:

31 декември 2025

	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Удели во инвестициски фонд	-	62.905	-	62.905
Хартии од вредност за тргување	-	-	-	-
Вкупно	-	62.905	-	62.905

31 декември 2024

	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Удели во инвестициски фонд	-	102.444	-	102.444
Хартии од вредност за тргување	-	-	-	-
Вкупно	-	102.444	-	102.444

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во билансот на состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	2025		2024	
	Вкупна евидентирана вредност	Вкупна објективна вредност	Вкупна евидентирана вредност	Вкупна објективна вредност
Средства				
Хартии од вредност расположливи за продажба	17.266.166	17.266.166	16.418.424	16.418.424
Хартии од вредност чувани до достасување	139.477.606	139.477.606	137.383.037	137.383.037
Кредити и побарувања				
Орочени депозити	34.431.172	34.431.172	27.210.596	27.210.596
Останати заеми	-	-	-	-
Побарување од осигуреници останати и побарувања од непосредни работи	6.930.458	6.930.458	5.612.792	5.612.792
Парични средства и парични еквиваленти	594.386	594.386	1.073.895	1.073.895
Вкупно	198.72.693	198.72.693	187.801.188	187.801.188
Обврски				
Останати тековни обврски	8.211.215	8.211.215	8.250.002	8.250.002
Вкупно	8.211.215	8.211.215	8.250.002	8.250.002

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, како и во согласност со „Одлуката за одредување на начинот на вреднување на должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои немаат котирана пазарна цена на активен пазар“ издадена од АСО, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Врз основа на направената анализа, не се идентификувани значајни отстапувања на објективната вредност од евидентираната вредност на финансиските средства и обврски. Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

7. Сегментно известување

Со оглед на својата големина и активности, Друштвото во текот на своето работење не е организирано во посебни сегменти, ниту како деловни (бизнис) сегменти, ниту како географски сегменти. Поради ова, не се врши сегментно презентирање на работењето на Друштвото.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

8. Заработена премија од осигурување

	2025	2024
Бруто полисирана премија за осигурување	46.268.331	20.169.734
Бруто полисирана премија предадена во реосигурување	(685.920)	(223.223)
Промена во бруто резервите за преносна премија	(213.105)	(981.236)
Промена во бруто резервите за преносна премија-дел за реосигурување	-	-
	45.369.306	18.965.275

8.1. Полисирани премии по видови на осигурување

	2025	2024
Полисирана премија за осигурување на живот	16.511.989	10.573.032
Полисирана премија за осигурување од незгода	4.054.723	1.551.186
Полисирана премија за дополнително здравствено осигурување (Тешки болести, малигни заболувања)	5.267.379	2.358.834
Полисирана премија за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	20.434.240	5.686.682
	46.268.331	20.169.734

9. Приходи од вложувања

	2025	2024
Приходи од камати	7.288.887	7.356.895
Позитивни курсни разлики	112.123	25.178
Нереализирана добивка од сведување на објективна вредност	779.257	51.480
Приходи од амортизација на дисконтот на обврзниците	2.177.450	2.318.737
Вкупно	10.357.717	9.752.486

10. Останати приходи

	2025	2024
Останати приходи	1.940.418	892.084
Вкупно	1.940.418	892.084

11. Настанати штети

	2025	2024
Бруто исплатени штети	847.525	-
Вкупно бруто исплатени штети	847.525	-
Промени во бруто резерви за штети	285.582	190.088
	285.582	190.088
Вкупно настанати штети	1.133.107	190.088

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

12. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување

	2025	2024
Промени во бруто математичка резерва за животно осигурување	18.848	212.709
Промени во бруто математичка резерва за ТБС	52.640	259.286
Промени во бруто математичка резерва за смрт	5.631.053	4.667.099
Вкупно	5.702.541	5.139.094

13. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот, нето од реосигурување

	2025	2024
Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	10.585.632	1,455,567
Вкупно промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот, нето од реосигурување	10.585.632	1,455,567

14. Нето трошоци за спроведување на осигурувањето

	2025	2024
Провизија спрема друштва за застапување во осигурување	1.784.209	1.033.198
Провизија спрема застапници во осигурување	-	-
Провизија спрема осигурително брокерски друштва	24.022.710	6.385.434
Останата провизија	4.551.759	3.142.354
Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	1.290.524	927.539
Трошоци за маркетинг	1.831.492	1.134.873
Трошоци за ваучери за осигурување	-	-
Трошоци за стекнување	33.480.694	12.623.398
Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	5.687.067	5.117.215
Трошоци за бруто плати на вработените	13.736.895	13.694.957
Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	794.257	747.011
Останати трошоци за вработени	1.456.625	1.027.382
Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	1.286.364	910.553
Трошоци за наемнини	98.250	445.852
Трошоци за банкарски услуги	378.497	311.625
Трошоци за телекомуникациски услуги	461.594	450.419
Трошоци за одржување	4.360.617	4.067.496
Трошоци за други услуги	818.452	520.778
Материјални трошоци	408.958	548.567
Трошоци за комунални услуги	505.939	706.930
Трошоци за службени патувања	1.054.699	282.031
Трошоци за стручно усовршување	240.658	56.005
Трошоци за ревизии и законски контроли	495.324	736.497
Останати административни трошоци	1.885.524	1.291.280
Административни трошоци	33.669.720	30.914.598
Вкупно	67.150.414	43.537.996

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Трошоците за плата во Друштвото се евидентираат поделено, односно делот од платите во продажба се дел од трошоците за стекнување, додека платите за вработените во администрацијата и во процена и ликвидација на штети се прикажуваат како административни трошоци.

	2025	2024
Нето плати	9.679.350	9.200.628
Придонеси и даноци	5.348.069	5.421.868
Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	794.257	747.011
Останати трошоци за вработени	1.456.625	1.027.382
Вкупно трошоци за вработени	17.278.301	16.396.889

15. Трошоци од вложувања

	2025	2024
Негативни курсни разлики	174.000	52.766
Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност) од вложувања за тргување	303.362	4.836
Дисконт на обврзници	82.881	49.054
Вкупно	560.243	106.656

16. Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања

	2025	2024
Трошоци од минати години	-	-
Нето сегашна вредност на продадено возило	304.282	-
Останати трошоци	-	434
Вкупно	304.282	434

17. Данок од добивка

	2025	2024
Добивка пред оданочување	(28.171.660)	(21.103.958)
Непризнати расходи за даночни цели	2.458.059	2.539.206
Даночна основа	(25.713.601)	(18.564.206)
Намалување на даночна основа	-	-
Даночна основа по намалување	(25.713.601)	(18.564.752)
Данок на добивка по стапка од 10%	-	-
Ефективна даночна стапка	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

18. Недвижности, опрема и нематеријални средства кои служат за вршење на дејноста

2025

	Нематеријалн и средства	Опрема	Градежни објекти	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2025	15.954.949	1.779.990	33.833.015	51.567.954
Набавки	1.332.922	3.528.680	7.890	4.869.492
Продажба	-	(768.688)	-	(768.688)
Состојба на 31.12.2025	17.287.871	4.539.982	33.840.905	55.668.758
Акумулирана амортизација на 01.01.2025	3.855.104	551.228	1.127.692	5.534.024
Амортизација за годината	4.111.487	729.693	845.887	5.687.067
Продажба	-	(464.404)	-	-
Состојба на 31.12.2025	7.966.591	816.517	1.973.579	10.756.685
Нето сегашна вредност на:				
01 јануари 2025	12.099.845	1.228.762	32.705.323	46.033.930
31 декември 2025	9.321.280	3.723.467	31.867.326	44.912.073

2024

	Нематеријални средства	Опрема	Градежни објекти	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2024	14.412.493	1.534.479	33.833.015	49.779.987
Набавки	1.542.456	245.511	-	1.787.967
Состојба на 31.12.2024	15.954.949	1.779.990	33.833.015	51.567.954
Акумулирана амортизација на 01.01.2024	7.385	127.552	281.872	416.809
Амортизација	3.847.719	423.676	845.820	5.117.215
Состојба на 31.12.2024	3.855.104	551.228	1.127.692	5.534.024
Нето сегашна вредност на:				
01 јануари 2024	14.405.108	1.406.927	33.551.143	49.363.178
31 декември 2024	12.099.845	1.228.762	32.705.323	46.033.930

Залог врз недвижности, опрема и нематеријални средства

На 31 декември 2025 и 2024 година, Друштвото нема дадено недвижен имот, опрема и нематеријални средства под залог.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

19. Останати финансиски вложувања

	2025	2024
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	139.477.606	137.383.097
- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	-	-
- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	139.477.606	137.383.097
Финансиски вложувања расположливи за продажба	17.266.166	16.418.424
- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	-	-
- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	17.266.166	16.418.424
Финансиски вложувања за тргување	62.905	102.444
Депозити, заеми и останати пласмани	34.431.172	27.210.596
- Дадени депозити	34.431.172	27.210.596
- Заеми	-	-
Вкупно	191.237.849	181.114.561

Со состојба на 31 декември 2025 година, Друштвото има вложувања во државни обврзници издадени од Министерството за финансии на Република Северна Македонија класифицирани како вложувања кои се чуваат до доспевање од 1 до 15 години во износ од 139.477.607 денари (2024: 137.383.097 денари) и каматна стапка од 1,625% до 5,90% (2024: 1,625% до 5,90%) и вложувања расположливи за продажба во износ од 17.266.133 денари (2024: 16,418,424 денари).

Финансиски вложувања за тргување претставуваат удели во инвестициски фондови во износ од 62.905,00 мкд (2024: 102.444,0 мкд).

Депозитите во домашни банки со доспевање до една година од датумот на известување носат камата по стапка од 0,0% до 3,5% на годишно ниво (2024: од 0,2% до 3,6% на годишно ниво).

19.1. Вложувања кои се чуваат до доспевање

	2025	2024
Вложувања во државни обврзници-номинална вредност до една година	-	-
Вложувања во државни обврзници-номинална вредност над една година	144.840.155	144,846,005
Дисконт на обврзници	(5.391.803)	(7,569,254)
Премија на обврзници	29.255	106,286
Вкупно вложувања кои се чуваат до доспевање	139.477.607	137,383,037

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

19.2. Вложувања кои се расположливи за продажба

	2025	2024
Вложувања во државни обврзници- номинална вредност до една година	-	-
Вложувања во државни обврзници- номинална вредност над една година	18.143.385	18,143,385
Дисконт	(887.210,41)	(1,739,510)
Премија	9.991,05	14,549
Вкупно вложувања кои се расположливи за продажба	17.266.166	16,418,424

19.3. Депозити, заеми и останати пласмани

	2025	2024
Депозити во банки:		
ПроКредит Банка АД Скопје	27.179.934	86.078
Комерцијална Банка АД Скопје	717.807	270.465
Централнакооперативна Банка АД СКОПЈЕ	6.533.431	26.854.000
Вкупно	34.431.172	27.210.543

20. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)

	2025	2024
Акции и удели во инвестициски фондови		
Средства на осигуреници во друштвото Unit Link	12.041.199	-
Вкупно финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	12.041.199	1.455.567

Преглед на отворени инвестициски фондови во кои се Уделите на осигурениците во Unit Link:

	2025	2024
КБ ИНВЕСТ - БАЛАНСИРАН	532.384	-
НЛБ Топ Брендони	10.955.212	1.081.496
ВФП ПРЕМИУМ АКЦИИ	553.604	374.071
Вкупно	12.041.199	1.455.567

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

21. Побарувања од непосредни работи на осигурување

	2025	2024
Побарувања за ненаплатена премија од осигуреници	2.900.267	1.239.929
Исправка на вредност на побарувања	(441.326)	(46.692)
Вкупно	2.458.941	1.193.237

Анализата на движењето на исправка на вредност на побарувања по основ на премија за 2025 и 2024 година е како што следи:

	2025	2024
Почетна состојба на исправка на вредност на побарувања по основ на премија	46.692	-
Исправката на вредност за годината, нето	394.634	46.692
Крајна состојба на исправка на вредност на побарувања по премија	441.326	46.692

22. Останати побарувања

	2025	2024
Побарувања по основ на:		
Камати од депозити	776.534	476.713
Камати од државни обврзници	2.733.108	2.733.108
Камати од дадени позајмици	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	-	-
Побарување по основ на наемнини	102.375	90.343
Останати побарувања	859.500	1.119.391
Вкупно	4.471.517	4.419.555

23. Парични средства и парични еквиваленти

	2025	2024
Денарски сметки во банки	589.437	1.067.877
Денарски сметки во банки (математичка резерва)	-	-
Денарски сметки во банки (техничка резерва)	-	-
Благајна	4.949	6.018
Вкупно	594.386	1.073.895

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

24. Активни временски разграничувања

	2025	2024
Побарувања по основ на:		
Одложени трошоци на стекнување до една година – поврзани субјекти	1.951.409	1.948.425
Одложени трошоци на повеќе години	188.382	344.993
Вкупно	<u>2.139.791</u>	<u>2.293.418</u>

Одложени трошоци на стекнување до една година се состојат од пресметани трошоци за провизии за брокерски друштва, банки и застапнички агенции кои се однесуваат за следен период во износ од 1,767,502 денари и останати одложени трошоци за претплати во износ од 180,923 денари.

Одложени трошоци за идни години се поврзани со разграничување на трошоци за софтверски лиценци во времетраење од 3 години.

25. Акционерски капитал

	2025	2025	2024	2024
	Бр. на акции	МКД	Бр. на акции	МКД
Обични акции	4.500	276.827.500	4.000	245.980.00
Вкупно	<u>4.500</u>	<u>276.827.500</u>	<u>4.000</u>	<u>245.980.00</u>

	2025	2024
Структура на акционерски капитал		
СКУПИНА ПРВА, заваровалнички холдинг дд (%)	100%	100%
СКУПИНА ПРВА, заваровалнички холдинг дд (Број на Акции)	4.500	4.000

	2025	2024
Загуба по акција:		
Нето Загуба	28.171.660	21.103.957
Број на Акции	4.500	4.000
Загуба п акција	<u>(6.260)</u>	<u>(5.276)</u>

Основната главнина (акционерскиот капитал) на Друштвото за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје беше зголемен во 2025 година за 500.000,00€ (од 4.000.000,00€ на 4.500.000,00€) во постапка за зголемување на основната главнина со парични влогови, преку издавање на втора емисија од 500 обични акции, по пат на приватна понуда за институционален инвеститор - СКУПИНА ПРВА, заваровалнички холдинг дд, а согласно Одлуката на Собранието на акционери на Друштвото бр.0201-122/8 од 10.06.2026 година

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Резерви на сигурност

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

Ревалоризациона резерва за финансиските средства расположливи за продажба

Ревалоризационата резерва за финансиски средства расположливи за продажба го вклучува кумулативниот нето ефект од промените во објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се до моментот на нивното депризнавање или оштетување. Друштвото како основа за дисконтирање го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Република Северна Македонија.

26. Бруто технички резерви

	2025	2024
Бруто резерви за преносни премии	1.200.975	987.870
Бруто математичка резерва	10.876.553	5.174.012
Бруто резерви за настанати, непријавени штети	475.670	190.088
Вкупно	12.553.198	6.351.970
	2025	2024
Бруто математичка резерва		
- за осигурување на живот во случај на смрт	10.555.657	4.905.756
- за тешки болести	320.896	268.256
Вкупно	10.876.553	5.174.012

26.1. Движење во бруто математичката резерва

	2025	2024
Состојба на математичка резерва на почеток на годината	6.629.579	34.918
Промени во бруто математичка резерва за животно осигурување	5.649.901	4.879.808
Промени во бруто математичка резерва за Тешки болести	52.640	259.286
Промени во бруто математичка резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	10.585.632	1.455.567
Состојба на бруто математичка резерва на крај на годината	22.917.752	6.629.579

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

27. Бруто технички резерви кај кои осигуреникот го превзема ризикот

	2025	2024
Бруто останати технички резерви	12.041.199	1.455.567
Вкупно бруто технички резерви	12.041.199	1.455.567

28. Останати резерви

	2025	2024
Резерви за вработени на почеток на годината	119.454	-
Промени во Резерви за вработени	140.155	119.454
Резерви за вработени на крај на годината	259.609	119.454

29. Одложени и тековни даночни обврски

	2025	2024
Тековни даночни обврски	67.159	71.860
Вкупно одложени и тековни даночни обврски	67.159	71.860

30. Обврски од работи на соосигурување и реосигурување

	2025	2024
Обврски по основ на премија за реосигурување во странство	197.038	217.783
Вкупно обврски кон добавувачи	197.038	217.783

31. Останати обврски

	2025	2024
Обврски по основ на провизија	1.585.099	2.939.900
Обврски по основ на однапред уплатена премија за животно осигурување	1.113.202	467.470
Останати обврски	942.520	1.554.768
Вкупно	3.640.821	4.962.138

32. Пасивни временски разграничувања

	2025	2024
Пасивни временски разграничувања	4.046.588	2.878.767
Вкупно пасивни временски разграничувања	4.046.588	2.878.767

Во пасивни временски разграничувања се вклучени Пресметани приходи за идни периоди за производите на Друштвото и пресметани а нефактурирани трошоци.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

33. Обелоденување на поврзани страни

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект.

Побарувања

	2025	2024
Единствен содружник		
Skupina Prva, zavarovalniski holding DD (Prva Group)	-	-
	-	-
Останати поврзани страни		
Prva Osebna Zavarovalnica, d.d (Prva Group)	-	-
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	96.206	84.194
Вкупно побарувања	96.206	84.194

Обврски

	2025	2024
Единствен содружник		
Skupina Prva, zavarovalniski holding DD (Prva Group)	-	-
	-	-
Останати поврзани страни		
Prva Osebna Zavarovalnica, d.d (Prva Group)	-	49.196
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	-	-
Вкупно обврски	-	49.196

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Приходи

	2025	2024
Единствен содружник		
Skupina Prva, zavarovalniski holding DD (Prva Group)	-	-
	-	-
Останати поврзани страни		
Prva Osebna Zavarovalnica, d.d (Prva Group)	-	-
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	1.077.552	827.620
	1.077.552	827.620
Вкупно приходи	1.077.552	827.620

Трошоци

	2025	2024
Единствен содружник		
Skupina Prva, zavarovalniski holding DD (Prva Group)	-	61.188
	-	61.188
Останати поврзани страни		
Prva Osebna Zavarovalnica, d.d (Prva Group)	698.061	524.703
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	-	-
	698.061	524.703
Вкупно трошоци	698.061	524.703

Трансакции со клучниот раководен кадар

Вкупните надоместоци на клучниот раководен кадар на Друштвото исплатен во текот на годината, заклучно со 31 декември 2025 година, изнесува 5.110.830 денари (2024: 5,723,364 денари).

34. Потенцијални и преземени обврски

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година не се покренати судски постапки против Друштвото и не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови и евентуални побарувања против Друштвото кои би можеле да се појават во иднина. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Друштвото верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

Преземени обврски

Заклучно со 31 декември 2025 година, Друштвото нема преземено обврски (2024: нема).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

35. Усогласеност со законската регулатива

На 31 декември 2025 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот како и средствата кои ги покриваат техничките резерви. Друштвото има доволно средства за покривање на техничките и математичката резерва и покривање на капиталот во целост.

36. Последователни настани

Во текот на 2026 година е забележана зголемена геополитичка нестабилност поврзана со воениот конфликт на Блискиот Исток, вклучително и Иран. Раководството внимателно ги следи потенцијалните индиректни економски ефекти, но до датумот на одобрување на овие финансиски извештаи не е утврдено материјално влијание врз работењето на Друштвото.

По 31 декември 2025 година, датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, освен погоре наведеното, не се случиле значајни настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Прилог 1 – Годишна сметка

ЕМБС: 07687826

Целосно име: Друштвото за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за животно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2025

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	12.099.845,00			9.321.280,00
3	-- Останати нематеријални средства	12.099.845,00			9.321.280,00
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	33.934.085,00			35.590.793,00
5	-- Недвижности (006+007)	32.705.323,00			31.867.326,00
7	-- Градежни објекти	32.705.323,00			31.867.326,00
8	-- Постројки и опрема	732.312,00			630.251,00
9	-- Транспортни средства	496.450,00			3.093.216,00
13	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	181.114.501,00			191.237.849,00
21	-- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	181.114.501,00			191.237.849,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	153.903.905,00			156.806.677,00

23	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	137.383.037,00			139.477.606,00
25	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	137.383.037,00			139.477.606,00
26	-- Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)	16.418.424,00			17.266.166,00
28	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	16.418.424,00			17.266.166,00
30	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033)	102.444,00			62.905,00
33	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	102.444,00			62.905,00
35	-- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	27.210.596,00			34.431.172,00
36	-- Депозити	27.210.596,00			34.431.172,00
41	-- Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК(ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	1.455.567,00			12.041.199,00
51	-- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	5.612.792,00			6.930.458,00
52	-- I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	1.193.237,00			2.458.941,00
53	-- Побарувања од осигуреници	1.193.237,00			2.458.941,00
57	-- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	4.419.555,00			4.471.517,00
59	-- Побарувања по основ на вложувања	2.823.451,00			2.835.483,00
61	-- Останати побарувања	1.596.104,00			1.636.034,00
62	-- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	1.073.895,00			594.386,00
65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	2.293.418,00			2.139.791,00
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	237.584.103,00			257.855.756,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	221.526.564,00			225.050.144,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	245.980.000,00			276.827.500,00
73	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1.620.441,00			2.468.180,00
80	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	4.969.919,00			26.073.876,00

82	-- X. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	21.103.958,00			28.171.660,00
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	6.351.970,00			12.553.198,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии	987.870,00			1.200.975,00
88	-- Бруто математичка резерва	5.174.012,00			10.876.553,00
89	-- Бруто резерви за штети	190.088,00			475.670,00
93	-- Г.БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	1.455.567,00			12.041.199,00
94	-- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	119.454,00			259.609,00
95	-- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените	119.454,00			259.609,00
97	-- Ѓ.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	71.860,00			67.159,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	5.179.921,00			3.837.859,00
104	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	217.783,00			197.038,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	4.962.138,00			3.640.821,00
107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	3.407.370,00			2.698.301,00
110	-- Останати обврски	1.554.768,00			942.520,00
112	-- S. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	2.878.767,00			4.046.588,00
113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	237.584.103,00			257.855.756,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
------------------	------	---------------------	-------------------------------	--	------------------------------

201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	29.609.649,00			57.667.441,00
202	-- I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	18.965.275,00			45.369.306,00
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување	20.169.734,00			46.268.331,00
207	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	223.223,00			685.920,00
208	-- Промена во резервата за преносна премија	981.236,00			213.105,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	9.752.486,00			10.357.717,00
212	-- Приходи од вложувања во друштва во група (213+214+215+216+217+218)	4.521,00			44.833,00
213	-- Приходи од камати од друштва во група	4.325,00			44.833,00
218	-- Останати приходи од вложувања во друштва во група	196,00			
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	7.429.228,00			8.135.434,00
220	-- Приходи од камати	7.352.570,00			7.244.054,00
221	-- Приходи по основ на курсни разлики	25.178,00			112.123,00
223	-- Нереализирани добивки од вложувања	51.480,00			779.257,00
228	-- Останати приходи од вложувања (229+233)	2.318.737,00			2.177.450,00
233	-- Останати приходи од вложувања	2.318.737,00			2.177.450,00
235	-- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	891.888,00			1.940.418,00
236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	50.713.607,00			85.839.101,00
237	-- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	190.088,00			1.133.107,00
238	-- Бруто исплатени штети				847.525,00
242	-- Промени во бруто резервите за штети	190.088,00			285.582,00
245	-- II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)	5.139.094,00			5.702.541,00
246	-- Промени во математичка резерва, нето од реосигурување (247-248)	5.139.094,00			5.702.541,00

247	-- Промени во бруто математичка резерва	5.139.094,00			5.702.541,00
255	-- III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (256-257)	1.455.567,00			10.585.632,00
256	-- Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот	1.455.567,00			10.585.632,00
261	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	43.537.996,00			67.150.414,00
262	-- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	12.623.398,00			33.480.694,00
263	-- Провизија	10.560.986,00			30.358.678,00
264	-- Останати трошоци	1.134.873,00			1.831.492,00
266	-- Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	927.539,00			1.290.524,00
267	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	30.914.598,00			33.669.720,00
268	-- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	5.117.215,00			5.687.067,00
269	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	15.469.350,00			15.987.777,00
270	-- Плати и надоместоци	8.579.948,00			9.351.457,00
271	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	843.436,00			1.767.872,00
272	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	4.271.573,00			2.617.566,00
273	-- Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	747.011,00			794.257,00
274	-- Останати трошоци за вработените	1.027.382,00			1.456.625,00
275	-- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	910.553,00			1.286.364,00
276	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	9.417.480,00			10.708.512,00
277	-- Трошоци за услуги	5.796.170,00			6.654.025,00

278	-- Материјални трошоци	1.255.497,00			1.036.162,00
279	-- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	2.365.813,00			3.018.325,00
280	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	106.656,00			560.243,00
287	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	106.656,00			560.243,00
289	-- Расходи за курсни разлики	52.766,00			174.000,00
290	-- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања	4.836,00			303.362,00
295	-- Останати расходи од вложувања (296+297)	49.054,00			82.881,00
296	-- Амортизација на вложувањата во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	49.054,00			82.881,00
298	-- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	237.080,00			8.248,00
300	-- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	237.080,00			8.248,00
301	-- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	47.126,00			698.916,00
302	-- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	46.692,00			394.634,00
303	-- Останати финансиски и други расходи	434,00			304.282,00
307	-- Загуба за деловната година (236+305) – (201+304)	21.103.958,00			28.171.660,00
311	-- Загуба пред оданочување (307+309) или (307-308)	21.103.958,00			28.171.660,00
316	-- ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (311+312-313+314)	21.103.958,00			28.171.660,00
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	10,00			9,00
318	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
330	-- Загуба за годината	21.103.958,00			28.171.660,00
351	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (330+347) или (330-346) или (347-329)	21.103.958,00			28.171.660,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	15.954.949,00			17.287.871,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	3.855.104,00			7.966.591,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 003 од БС)	12.099.845,00			9.321.280,00
625	-- Набавна вредност на градежни објекти	33.833.015,00			33.840.905,00
627	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти	1.127.692,00			1.973.579,00
628	-- Сегашна вредност на градежни објекти(< = АОП 007 од БС)	32.705.323,00			31.867.326,00
629	-- Набавна вредност на постројки и опрема	81.245,00			134.009,00
630	-- Акумулирана амортизација на постројки и опрема	18.171,00			39.180,00
632	-- Сегашна вредност на постројки и опрема(< = АОП 008 од БС)	63.074,00			94.829,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	930.057,00			1.050.233,00
639	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	260.819,00			514.811,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС)	669.238,00			535.422,00
641	-- Набавна вредност на транспортни средства	768.688,00			3.355.740,00
643	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	272.238,00			262.524,00
644	-- Сегашна вредност на транспортни средства (< = АОП 009 од БС)	496.450,00			3.093.216,00
656	-- Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	11.500.000,00			2.751.238,00
657	-- Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	15.710.596,00			31.679.934,00
668	-- Вложувања во заеднички инвестициски фондови (< или = АОП 041 од БС)	1.455.567,00			12.041.199,00

671	-- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	1.073.895,00			594.386,00
682	-- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	757.762,00			344.164,00
684	-- Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност(= АОП 275 од БУ)	910.553,00			1.286.364,00
685	-- Трошоци за наемнини(< или = АОП 277 од БУ)	445.852,00			98.250,00
686	-- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	311.625,00			378.497,00
687	-- Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277 од БУ)	148.550,00			237.354,00
688	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	450.419,00			461.594,00
689	-- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)	4.067.496,00			4.360.617,00
690	-- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	1.013.687,00			2.095.766,00
691	-- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	372.228,00			818.452,00
693	-- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	381.136,00			408.958,00
694	-- Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)	706.930,00			505.939,00
695	-- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 264 од БУ)	121.186,00			34.987,00
697	-- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)	73.488,00			11.988,00
698	-- Отпис на ситен инвентар (< или = АОП 278 од БУ)	6.600,00			24.594,00
699	-- Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)	87.343,00			84.683,00
701	-- Трошоци за резервирања(< или = АОП 279 од БУ)	119.454,00			140.155,00
702	-- Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ)	68.885,00			
703	-- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	282.031,00			1.054.699,00

704	-- Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување(< или = АОП 279 од БУ)	603.167,00			575.059,00
705	-- Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ)	56.005,00			240.658,00
707	-- Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	736.497,00			495.324,00
709	-- Трошоци за даноци и придонеси(< или = АОП 279 од БУ)	35.987,00			43.987,00
710	-- Останати трошоци од работењето(< или = АОП 279 од БУ)	463.787,00			468.443,00
712	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	10,00			9,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
4492	- 65.110 - Осигурување на живот				57.667.441,00

Потпишано од:

Stefan Georgiev

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Прилог 2 – Годишен извештај



**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
ПРВА ЖИВОТ АД СКОПЈЕ 2025 ГОДИНА**

Содржина

I. Профил на друштвото.....	3
I.1. Општа информација	3
I.2. Кратка историја и досегашен развој	3
I.3. Овластен ревизор.....	3
I.4. Акционерски капитал.....	4
I.5. Корпоративно управување.....	4
I.6. Организација и деловна мрежа на Друштвото.....	4
II. Листа на класи на осигурување за кои друштвото има дозвола.....	5
III. Листа на видови договори за осигурување кои друштвото ги склучило во 2025 година	6
IV. Деловна политика, цели и иден развој на Друштвото	6
IV.1. Деловна политика во 2025 година.....	6
IV.2. Долгорочни цели на Друштвото и иден развој на Друштвото	7
IV.3. Опис на ризиците на кои е изложено друштвото	7
V. Општо економско опкружување и осигурителен пазар.....	8
V.1. Општо економско опкружување	8
V.2. Осигурителен пазар	9
VI. Анализа на работењето на Друштвото.....	10
VI.1. Финансиски извештаи и резултат од работењето.....	10
Биланс на успех.....	10
Биланс на состојба.....	11
VI.2. Премија за осигурување	12
Бруто полисирана премија	12
Структура на портфолиото	13
VI.3. Штети.....	13
VI.4. Реосигурување	14
VI.5. Сектор за развој и поддршка на ИТ систем.....	14
VI.6. Внатрешна ревизија.....	15
VI.7 Опис на позначајните промени во интерните акти во текот на 2025 година	16
VII. Податоци за членови на одбор на директори	16
VIII. Односи со матичното друштво, големи зделки и зделки со заинтересирана страна.....	17
VIII.1. Матично друштво.....	17
VIII.2. Поврзани лица	17
VIII.3 Големи зделки и зделки со заинтересирана страна.....	18

I. Профил на друштвото

I.1. Општа информација

Полн назив: Друштво за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје

Скратен назив: ПРВА ЖИВОТ АД Скопје

Правен статус/форма: Акционерско друштво

Адреса на седиштето на Друштвото: ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.6/1, кат 2, 1000 Скопје, Р.С. Македонија

ЕДБ 4080023616406; ЕМБС 7687826

Приоритетна дејност - Осигурување на живот (шифра по НКД Рев.2.1:65.110);

Дозвола за работење: Решение за издавање на дозвола за вршење на работи во осигурување УП 14-1-473 од 11.07.2023 година, донесено од Совет на експерти на Агенција за супервизија на осигурување,

Датум на основање 14.07.2023 година во Скопје.

I.2. Кратка историја и досегашен развој

Друштво за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје е шестото Друштво за осигурување основано на територијата на Р.С.Македонија во текот на 2023 година, со Решение за дозвола за основање и вршење на работи на осигурувања издадено од страна на Агенција за супервизија на осигурување.

Мисијата која како задача си ја постави пред себе Друштвото за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје, е амбициозна, но не и неостварлива: основање на компанија која ќе донесе новитет и иновација на пазарот во оваа дејност и со тоа подобрување на стандардите и критериумите. Друштвото се определи за сигурен настап и врвен квалитет во сите сфери на своето работење, домаќински водејќи сметка за управување на превземените ризици согласно капацитетот на компанијата. Резултатот од доброто работење се очекува да се одрази во наредниот среднорочен период.

Друштво за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје е модерно и динамично друштво за животното осигурување, која го држи чекорот на осигурителната дејност врз принципите на реалност, но и флексибилност кон условите на пазарот и потребите на своите клиенти. Амбициозните развојни планови за работа во наредните години, го определуваат и единствениот можен начин по кој и овие планови можат да се реализираат овозможувајќи професионалност и посветеност и кон професионалните обврски и кон своите клиенти.

I.3. Овластен ревизор

Овластен ревизор за деловната 2025 година е Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје со адреса ул. Св.Кирил и Методиј 52-Б-1/20, 1000 Скопје, РС Македонија, избрано со одлука на Собранието на акционери на ден 10.06.2025 година бр.0201-122/7, по што е добиена согласност од Агенцијата за супервизија на осигурување со решение бр.14-2-134 од 27.06.2025 година.

Надоместоците за ревизија на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година изнесуваат од 418 илјади денари. Друштвото не користеше не-ревизорски услуги обезбедени од Грант Торнтон и фирмите членки на Грант Торнтон мрежата.

I.4. Акционерски капитал

Висината на акционерски капитал на Друштвото 4.500.000 ЕУР, сочинета од 4.500 обични акции, секоја по номинална вредност од 1.000 ЕУР. Друштвото не поседува сопствени акции.

Единствениот акционер е СКУПИНА ПРВА, заваровалнички холдинг ДД Љубљана, ул.Фајфарјева бр.33, Љубљана, Р.Словенија со 100% учество во основната главнина на Друштвото.

I.5. Корпоративно управување

Согласно Законот за трговските друштва, управувањето со Друштвото е организирано според едностепен систем на управување – Одбор на директори.

Органи на Друштвото се:

- Собрание на акционери и
- Одбор на директори

Органите на Друштвото дејствуваат во согласност со законите и останатите прописи, Статутот и интерните прописи за работење.

Одборот на Директори на Друштво за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје, во 2025 година работеше во состав:


- г. Јанез Крањц, Претседател и неизвршен член на Одбор на Директори
- г. Аљоша Томич, Независен неизвршен член на Одбор на Директори
- г. Предраг Милошевски, Извршен член на Одбор на Директори

I.6. Организација и деловна мрежа на Друштвото

Друштво за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје е модерно и динамично друштво за осигурување со 9 вработени на крајот на 2025 година и едно лице ангажирано преку приватна агенција за вработување, лоцирано е во Скопје, која го држи чекорот на осигурителната дејност врз принципите на реалност и флексибилност кон условите на пазарот и потребите на клиентите.

Во 2025 година Друштвото беше воведена нова организациона структура која повеќе ќе одговара на работата на Друштвото, со појасно поделени надлежности. Друштвото на 31.12.2025 година имаше 9 вработени и едно лице ангажирано преку приватна агенција за вработување. Од вработените, 1 е со средно образование а останатите 8 се со високо образование.

Слика бр.1 Организациона шема на Друштвото до 31.12.2025



Во рамките на организационата структура, под директна надлежност на Извршниот директор се сите 6 од 7-те сектори (без Секторот за внатрешна ревизија).

Исто така, во плановите на Друштвото е развивање на деловната мрежа на надворешни деловни партнери и соработници.

Целта на Друштвото е професионален развој на вработените со насочување на кадарот кон проучување со процесот на продажба на осигурување, гледано од сите аспекти на работењето, а особено во сегментите на осигурување и финансии.

Друштвото тековно организираше обуки за стручно усовршување и оспособување на вработените во продажната мрежа, како и континуирано законско постапување кон обуки на нововработените од областа на безбедноста и здравјето при работа, континуирано обучување за спречување на перење пари и финансирање на тероризам и ревизија, обуки за заштита на лични податоци и за безбедност на информативниот систем, а поединечно присуство и на интерни обуки од областа на делокругот на работењето во соодветната организациона единица и запознавање со целокупниот процес на работа.

II. Листа на класи на осигурување за кои друштвото има дозвола

Друштвото во текот на 2025 година врши осигурување во вкупно 4 класи на осигурување, впишани во Статутот на Друштвото, односно:

- Класа 19 – Осигурување на живот- дозвола согласно со решение бр. 14-1-473 од 11.07.2023 година, започнато со работа на 07.11.2023 година
- Класа 1 – Осигурување од последица на несреќен случај во случај на смрт или нарушување на здравјето поради несреќен случај - дозвола согласно со решение бр.14-1-473 од 11.07.2023 година, започнато со работа на 07.11.2023 година

- Класа 2 – Здравствено осигурување - дозвола согласно со решение број 14-1-473 од 11.07.2023 година, започнато со работа на 07.11.2023 година
- Класа 21 - Осигурување на живот во врска со удели во инвестициони фондови, кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик во однос на промена на вредноста на инвестиционите купони или други хартии од вредност на инвестиционите фондови-дозвола согласно со решение број 14-1-1065 од 24.10.2023 година, започнато со работа на 01.04.2024 година.

III. Листа на видови договори за осигурување кои друштвото ги склучило во 2025 година

Во текот на 2025 година Друштвото склучуваше договори за осигурување согласно со Условите (општи, посебни и дополнителни) и Тарифите за осигурување, во рамките на класите на осигурување за кое добило соодветна дозвола од Агенцијата за супервизија на осигурување, како што следи:

1. Прва Сигурност – кое ги опфаќа класите на осигурување: осигурување на живот (19), осигурување од последици на несреќен случај – незгода (1) и здравствено осигурување (2);
2. Прва Инвестиција - кое ја опфаќа класата на осигурување 21: Осигурување на живот во врска со удели во инвестициони фондови, кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик во однос на промена на вредноста на инвестиционите купони или други хартии од вредност на инвестиционите фондови (21)
3. Прва заштита – кое ги опфаќа класите на осигурување: осигурување на живот со опаѓачка осигурена сума (19), осигурување од последици на несреќен случај – незгода (1)
4. Прва колективна заштита – кое ги опфаќа класите на осигурување: колективно осигурување на живот (19), колективно осигурување од последици на несреќен случај – незгода (1) и колективно здравствено осигурување (2);

IV. Деловна политика, цели и иден развој на Друштвото

IV.1. Деловна политика во 2025 година

Основна цел на Друштво за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје во 2025 година, по самото основање беше воспоставување и одржување на најважните деловни политики и системи, како и остварување на што подобри резултати во сите сегменти од работењето.

Друштвото во новата околина се стремеше кон оптимизирање на трошоците, подобар финансиски резултат и во исто време квалитетно извршување на својата основна дејност. Друштвото посвети внимание на обезбедување на инфраструктура и стручно познавање и искуства од матичната компанија за обезбедување на услови за задоволување на потребите на клиентите и осигурениците преку нови и унапредени решенија.

Деловната политика која ја водеше Друштвото се сведуваше на континуирано одржување на вредноста на капиталот на Друштвото над пропишаните со Законот за супервизија на осигурување, а со цел долгорочна стабилност и способност да навремено и соодветно се одговори на обврските спрема осигурениците и останатите партнери и добавувачи на Друштвото.

Исто така, Друштвото соодветно на зацртаните долгорочни планови, води политика на осигурување и обезбедување на соодветно реосигурително покритие, се со цел обезбедување и гарантирање на сигурноста, солвентноста и ликвидноста на Друштвото.

IV.2. Долгорочни цели на Друштвото и иден развој на Друштвото

Стратешките цели на Друштво за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје се доследни со целите на матичното СКУПИНА ПРВА, заваровалнички холдинг дд од Словенија, па последично на тоа, Друштвото се стреми кон повисока позиција на македонскиот осигурителен пазар, ориентирана кон квалитетно задоволување на потребите на клиентите и успешна соработка со деловните партнери.

Друштво за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје континуирано се концентрира и го насочува својот развој кон достигнување на следните цели:

- Воведување на нови продукти во постоечките класи на осигурување;
- Ориентирање на Друштвото кон клиентите – подобрување на квалитетот на услуги кои ги нуди Друштвото со обезбедување на квалитетно осигурување и оптимизирање на штетите;
- Развој на нови канали на дистрибуција и оптимизирање на постоечките.
- Обезбедување на поголема присутност на пазарот на осигурување и поголемо учество во вкупната бруто полисирана премија;
- Воведување на иновативни пристапи спрема клиентите во однос на изготвувањето на полиси и исплата на оштетни побарувања;
- Зголемување на ефикасноста и ефективноста при работењето во различните сегменти;
- Ефикасно прибирање, користење, пласирање и вложување на финансиските средства;
- Зголемување на капиталот и профитабилноста на Друштвото;

IV.3. Опис на ризиците на кои е изложено друштвото

Во текот на своето работење Друштвото е изложено на најразлични ризици, внатрешни оперативни и надворешни ризици. Економската и политичка состојба во државата и во соседните држави, го условуваат работењето во осигурителниот бизнис а со тоа и работењето на Друштвото.

Во услови кога светот се соочува со една од најголемите економски кризи, предизвикана од воените конфликти на континентот и во светот, која е значително поголема од здравствената криза предизвикана од пандемијата и глобалната финансиска криза од пред десетина години, неизвесноста поврзана со времетраењето и интензитетот на овој неекономски шок, ја акцентира се поголемата потреба за брзо реагирање и навремено проценување на ризиците во нашето работење.

Ризиците за глобалната економска активност и натаму се надолни.

Друштвото, во своето работење, особено ги идентификува и следи следните ризици:

- Ризици на осигурување кои произлегуваат од договорите за осигурување

Во оваа група се опфатени следните ризици: ризик од прием во осигурување, ризик од пресметка на премии, ризик на дизајнирање на производ, ризик на штети, ризик на економска средина, ризик на самопридржај, ризик од реосигурување, ризик на однесување на осигуреникот, ризик на неадекватност на технички резерви. Овие ризици претставуваат можност за претрпување на штети или негативни последици поради неадекватни премиски стапки или технички резерви споредени со преземените обврски, а кои можат да произлезат од флукуациите во зачестеноста и сериозноста на осигурените настани.

- Пазарни ризици

Пазарни ризици се поврзани со нестабилноста на цените на финансиските инструменти и пазарните цени на други средства како што се ризик на каматни стапки, правен ризик, имотен ризик, валутен ризик, основен ризик, реинвестициски ризик, ризик на концентрација, ризик на неускладеност на обврски и инвестиции, ризик на промена на вредноста на средствата и обврските.

- Кредитни ризици

Во кредитни ризици се опфатени ризиците кои се поврзани со неизвршување на обврските и промената на бонитетот на издавачот на хартиите од вредност кои осигурителното друштво ги

поседува, реосигурителот, посредниците и други деловни партнери кои имаат обврски кон осигурителната компанија

➤ Оперативни ризици

Оперативните ризици ги вклучуваат надворешните фактори, непримена или неуспешна и несоодветна примена на внатрешните процедури, технички грешки предизвикани од човечки фактор како и компјутерските системи.

➤ Ризик на ликвидност

Во оваа група се опфатени ризици од неможност за подмирување на обврските за плаќање во моментот кога доспеваат за плаќање (немање доволно ликвидни слободни средства во однос на доспеаните обврски).

➤ Ризик на репутација

Можноста за настанување штети или негативни последици поради нарушување на угледот или управување на компанијата (негативен публицитет), што води до губење на довербата на јавноста во интегритетот на компанијата.

➤ Ризици од инвестирања

Овие ризици се однесуваат на веројатноста за негативни последици или загуби, кои можат да настанат во рамките на портфолиото на средства/инвестиции кои ги поседува Друштвото.

Со цел поуспешно реализирање на планираните параметри на Друштвото, воведени се интерни акти и системски контроли, кои имаат за цел ефикасно идентификување и управување со ризиците со кои се соочува Друштвото во секојдневното работење. Поставеноста и организираноста на процесот на континуирано управување со ризиците подетално е опишана во Актот за управување со ризици, кој се ревидира и усвојува на годишно ниво.

Во рамките на Друштвото, а согласно позитивната законска и подзаконска регулатива се формирани:

- Одбор за управување со ризиците на информацискиот систем и
- Одбор за управување со ризици

Одборите работат согласно свои деловници за работа и се состануваат по потреба, а најмалку на квартално ниво и имаат за задача да управуваат со ризиците во Друштвото согласно Политиката и Стратегијата за управување со ризиците на Друштвото.

V. Општо економско опкружување и осигурителен пазар

V.1. Општо економско опкружување

Макроекономски показатели:

Во 2025 година се очекува зајакнување на економскиот раст, кој треба да остане стабилен и во 2026 година. Главни двигатели ќе бидат домашната побарувачка и јавните инвестиции, иако слабата надворешна побарувачка и глобалната неизвесност и понатаму претставуваат ограничувачки фактори. Проекцијата на ММФ предвидува раст на реалниот БДП од околу 3,2% во 2025 година, а среднорочно стапка блиску до 3,0%, под влијание на демографските трендови и побавната продуктивност. Истовремено, Фондот укажува на потреба од фискална консолидација поради дефицитот од 4,4% од БДП и јавниот долг на ниво од 63% во 2024 година.

Ризиците поврзани со нето-извозот остануваат изразени, пред сè поради силната зависност од увоз и ефектите од структурните промени во европската автомобилска индустрија. Сепак, постепено олабавување на монетарната политика и засилените инвестиции треба да го поддржат закрепнувањето до 2026 година. Народната банка на Македонија предвидува раст на економската активност од 3,0% во 2025 година (спроти 2,8% во 2024 година) и дополнително

забрзување до 4,0% во 2026 година. Краткорочни ризици се поврзани со неизвесностите од трговската политика и геополитичките тензии поврзани со Украина и Блискиот Исток, додека од позитивна страна стојат очекуваните придобивки од членството во НАТО, приклучувањето кон SEPA, унапредувањето на евроинтеграциите и новиот План на ЕУ за раст на Западен Балкан

Цени и инфлација:

Во август 2025 година просечната годишна инфлација изнесуваше 4,0%, што е над целното ниво. Притисоците доаѓаат главно од растот на платите, како и од повисоките цени на храната, комуналните услуги и угостителските услуги. Основната инфлација останува тврдоглава, што ја одржува основната каматна стапка на ниво од 5,35%. Девизниот пазар и резервите останаа стабилни. Проектираната инфлација за 2025 е 3,4%, а според ММФ таа постепено ќе се намалува до околу 2,2% во 2026 година, како ефект на рестриктивната парична политика и можното смирување на глобалните трговски тензии.

Табела 9: Реален раст на БДП, прогнози за стапката на невработеност, прогнози за инфлација

Description	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
GDP	3,9	-4,7	4,5	2,8	2,1	2,8	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1	3,0
Inflation	0,8	1,2	3,2	14,2	9,4	3,5	3,4	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0
Unemployment	17,2	16,2	15,4	14,4	13,1	13,0	12,8	12,7	12,5	12,4	12,2	12,1

Извор: IMF-World Economic Outlook Database, April 2025

Финансиски пазари:

Во вториот квартал од 2025 година, Народната банка продолжи со претпазлив пристап, задржувајќи ја клучната каматна стапка непроменета на 5,35%. Одлуките се темелеа на движењата на инфлацијата и ризиците од надворешното окружување. Дополнително, беа зголемени задолжителните резерви на банките со цел заострување на ликвидноста и поддршка на денаризацијата, мерка што стапува на сила од ноември 2025 година.

Банките продолжуваат со посилна кредитна активност од очекуваното, при што се забележува и побрз раст на депозитната база. Надворешната позиција се оценува како стабилна, со адекватни девизни резерви за одржување на стабилноста на курсот. Во првата половина од годината е забележан пораст на трговскиот дефицит во однос на истиот период од 2024 година, а податоците за менувачко работење покажуваат нето-приливи од приватни трансфери во линија со очекувањата. Политиката на фиксен курс EUR/MKD и понатаму ја одржува стабилноста на девизниот пазар.

Капитални пазари:

Во август 2025 година, македонскиот берзански индекс МВ10 прикажува коефициент цена/заработка (P/E) од 15,71, коефициент цена/книговодствена вредност (P/B) од 2,20 и принос на дивиденда од 3,67%. Македонската берза во претходната година забележа силен раст, поттикнат пред сè од банкарскиот сектор, што придонесе за зголемена доверба и активност на инвеститорите. Иако приносот од почетокот на 2025 е поскумен (околу 2,51%), вкупниот сентимент и ликвидноста на пазарот се подобрувани, што укажува на континуирано зајакнување на локалниот пазар на капитал.

V.2. Осигурителен пазар

Во 2025 година на пазарот на осигурување во Р.Македонија работеа 17 друштва за осигурување, од кои 11 за неживотно и 6 за животно осигурување.

Карактеристично за сопственичката структура на осигурителниот пазар е тоа што друштвата за осигурување се во доминантна сопственост на странски правни лица од финансиски сектор, кои се делумно или целосно присутни во 16 од вкупно 17 друштва за осигурување на пазарот.

Друштво за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје во периодот 01.01.2025 - 31.12.2025 година на осигурителниот пазар на Република Северна Македонија учествува со 1,45% во вкупно бруто полисираната премија за осигурување на живот и е шесторангирано Друштво.

Доминантно друштво за осигурување на живот, по бруто полисирана премија, на осигурителниот пазар е Кроација Живот со пазарно учество од 29,40%, а втора по големина по бруто полисирана премија е Триглав живот со пазарно учество од 20,90%.

Табела бр.1 Бруто полисирана премија во 2025 година во илјади денари

Компанија за осигурување на живот	БПП 2025	Пазарно учество	Број на склучени договори	Пазарно учество
Кроација Живот	937.892	29,40%	5.883	17,27%
Граве	537.760	16,86%	1.558	4,57%
Винер Живот	642.548	20,14%	2.175	6,39%
Уника Лајф	358.793	11,25%	17.533	51,48%
Триглав Живот	666.641	20,90%	5.872	17,24%
Прва Живот	46.268	1,45%	1.034	3,04%

*Извор: Национално биро за осигурување

VI. Анализа на работењето на Друштвото

VI.1. Финансиски извештаи и резултат од работењето

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на Република Македонија број 28/2004 со измените 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 162/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018, 120/2018, 239/2018, 290/2020, 215/2021 и 99/2022), Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во “Правилникот за водење сметководство” во Службен весник број 159/2009, 164/2010 и 107/2011 применлив од 1 јануари 2012 година, “Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси” објавен во Службен весник број 169/2010, 141/2013, 61/2016 и 107/2020, и се презентирани во согласност со “Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на Годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување” објавен во Службен весник број 5/2011, 41/2011, 64/2011, 187/2013, 61/2016, 170/2019 и 118/2022).

Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа издадени во Службен весник, како што е презентирано погоре.

Биланс на успех

Во 2025 година Друштвото оствари негативен финансиски резултат од 28.171.660 МКД и немаше исплата на дивиденда.

Вкупните приходи од работењето изнесуваат 57.667.441 МКД.

На страната на приходите, во делот на приходите од вложувања остварен е приход во износ од 10.357.717 МКД, кој пред се, се должи на приходи од камати и се должи на вредносно усогласување на должничките инструменти кои Друштвото ги поседува во своето портфолио. Меѓутоа, во овој контекст, добро е да се напомени дека на расходната страна се прикажани трошоци од вложување во износ од 560.243 МКД и нето ефектот од вложувањата изнесува 9.797.474 МКД, кој е согласно планот за 2025.

Вкупните расходи на Друштвото во 2025 година изнесуваат 85.839.101 МКД. Најголема расходна ставка се административните трошоци кои во 2025 година изнесуваат 33.669.720 МКД.

Приходите и расходите се во рамките на планираните резултати за 2025 година и согласно очекувањата за финансиската 2025 година.

Табела бр.2 Биланс на успех

Опис на позиција	Износ во денари	
	01.01.2025 31.12.2025	01.01.2024 31.12.2024
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	57.667.441	29.609.649
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)	45.369.306	18.965.275
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	10.357.717	9.752.486
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	1.940.418	891.888
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	85.839.101	50.713.607
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)	1.133.107	190.088
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	5.702.541	5.139.094
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување	5.702.541	5.139.094
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ	10.585.632	1.455.567
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО	67.150.414	43.537.996
1. Трошоци за стекнување	33.480.694	12.623.398
2. Административни трошоци	33.669.720	30.914.598
2.2 Трошоци за вработените	15.987.777	15.469.350
2.4 Останати административни трошоци	10.708.512	9.417.480
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА	560.243	106.656
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	8.248	237.080
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	394.634	46.692
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	304.282	434
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ	28.171.660	21.103.958
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ	28.171.660	21.103.958

Биланс на состојба

Вкупната актива на Друштвото на 31.12.2025 година изнесува 257.855.756 МКД.

Доминантна категорија во вкупните средства на Друштвото се вложувањата и истите учествуваат со 86,52% во вкупната актива. На крајот од 2025 година вложувањата изнесуваат 223.105.175 МКД. Доминантна категорија во вложувањата на Друштвото се Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување. Друштвото нема вложувања во истражувања и развој. Друштвото нема исплатено дивиденди, ниту има долгорочни долгови или склучено големи зделки.

Во структурата на вложувањата на Друштвото учествуваат категориите како што е прикажано во табелата што следува.

Табела бр.3 Вложувања по категории на 31.12.2025 година

Категорија на вложување	износ
Недвижности	31.867.326
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	139.477.606
Финансиски вложувања расположливи за продажба	17.329.071
Депозити, заеми и останати пласмани	34.431.172
Вкупни вложувања	223.105.175

Следна категорија после вложувањата, по учество, се нематеријалните средства кои на 31.12.2025 година изнесуваат 9.321.280 МКД.

Додека пак, на страната на пасивата најзначајна категорија претставуваат капиталот на Друштвото, заедно со ревалоризациона резерва од финансиски вложувања како резултат од вложувања расположливи за продажба како дел од пасивата на Билансот на состојба.

Табела бр.4 Биланс на состојба

Опис на позицијата	Износ во денари	
	Тековна деловна година	Претходна деловна година
АКТИВА		
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	9.321.280	12.099.845
Б. ВЛОЖУВАЊА	223.105.175	213.819.824
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	12.041.199	1.455.567
Ѓ. ПОБАРУВАЊА	6.930.458	5.612.792
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА	4.317.853	2.302.657
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	2.139.791	2.293.418
С. ВКУПНА АКТИВА	257.855.756	237.584.103
ПАСИВА		
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	225.050.144	221.526.564
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ	12.553.198	6.351.970
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	12.041.199	1.455.567
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ	259.609	119.454
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	67.159	71.860
Ж. ОБВРСКИ	3.837.859	5.179.921
З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	4.046.588	2.878.767
И. ВКУПНА ПАСИВА	257.855.756	237.584.103

VI.2. Премија за осигурување

Бруто полисирана премија

Во 2025 година, Друштво за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје со калсите, Класа 19 – Осигурување живот, Класа 1 – Осигурување од последица на несреќен случај во случај на смрт или нарушување на здравјето поради несреќен случај, Класа 2 – Здравствено осигурување и Класа 21- Осигурување на живот во врска со удели во инвестициони фондови, кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик во однос на промена на вредноста на инвестиционите купони или други хартии од вредност на инвестиционите фондови и реализира бруто полисирана премија во износ од 46.268.331, МКД.

Структурата на бруто полисираната премија на Друштвото е прикажана во табелата што следува.

Табела бр.5 Бруто полисирана премија 2025 година

Класа на осигурување	Бруто полисирана премија во 2025
Осигурување живот	16.511.989
Осигурување од последица на несреќен случај во случај на смрт или нарушување на здравјето поради несреќен случај	4.054.723
Здравствено осигурување	5.267.379
Осигурување на живот кога инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	20.434.240
Вкупно	46.268.331

Број на склучени договори за осигурување

Во 2025 година Друштвото има склучени 1.034 договори за осигурување.

Табела бр.6 Број на склучени договори во 2025 година

Класа на осигурување	Број на склучени договори во 2025
Осигурување живот заедно со дополнителни осигурувања	659

Осигурување на живот кога инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	375
Вкупно	1.034

Структура на портфолиото

Во 2025 година Друштвото ја прошири продажната мрежа и оствари соработка со Осигурително брокерски друштва, како и останати соработници.

Табела бр.7 Бруто полисрана премија по канали на продажба и Број на склучени договори во 2025 година

канал на продажба	Бруто полисрана премија	Број на склучени договори
Директна продажба	4.665.181	43
Осигурително брокерски друштва	24.557.945	632
Друштва за застапување во осигурувањето	2.872.917	83
Застапници во осигурување	14.172.268	276
Вкупно	46.268.331	1.034

VI.3. Штети

Во текот на 2025 година, Секторот за прием и обработка на договори за осигурување и обработка на штети ја реализираше својата функција во насока на обезбедување ефикасно, законито и финансиски контролирано решавање на пријавените штети, со цел заштита на интересите на Друштвото и одржување на високо ниво на доверба кај осигурениците.

Работата се одвиваше во согласност со важечката законска регулатива, интерните акти и стратегиските цели на Друштвото.

Во текот на 2025 година беа примени вкупно 13 пријави на штети и кај сите е обезбедена навремена и точна обработка на договорите и побарувањата, со доследна примена на законските рамки, интерните процедури и контрола на основаноста на штетите. Активностите беа насочени кон намалување на времето на обработка, подобрување на квалитетот на документацијата и зајакнување на интерните контроли.

Табела: Вкупно пријавени побарувања на 31 декември 2025 година.

Ризик	Вкупно пријавени штети во 2025	Ликвидирани штети	Одбени штети	Резервирани штети
смрт (терминско)	1	0	1	0
несрекен случај (инвалидитет)	9	5	4	0
здравствено (останато)	2	1	1	0
осигурување на живот кога инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	1	1	0	0
Вкупно	13	7	6	0

Просечното време на решавање изнесуваше 15 дена.

Вкупно исплатен износ по основ на штети: 847.525 денари.

Резервирани, а неисплатени штети (IBNR и RBNS): 0 денари.

Идентификувани се можности за понатамошна дигитализација и унапредување на аналитичкото следење и контролите, со цел дополнително намалување на оперативниот ризик и зајакнување на финансиската стабилност на Друштвото.

VI.4. Реосигурување

На крајот на Деловната 2024 година Одборот на директори донесе Програма за реосигурување на Друштвото во 2025 година. Програмата има тенденција на придржување кон целите насочени кон задржување на самопридржајот до нивоа кои ја гарантираат неговата финансиска стабилност, сигурноста на осигурениците преку поделба на ризикот како би се обезбедило трајно извршување на одбрските по договорите за осигурување, како и заштитата на коефициентот на штети од негативни флукуации.

Во 2025 година врз основа на член 3 став 3 од Правилникот за соодветноста на реосигурителното покритие, методот за пресметка на износот на максимално покритие на друштвото за осигурување во табелата за максимално покритие и методот за пресметување на максимална можна штета Извршниот директор донесе ревидирана Стратегија за реосигурување која е дел од рамката за интегрирано управување со ризик и прилагодена на севкупниот профил на ризик на Друштвото.

Раководејќи се од потребата за обезбедување на реосигурување кое најмногу ќе одговара на структурата на осигурителното портфолио на Друштвото има склучен договор за реосигурување со реосигурителна компанија која ја користи и матичната компанија како главен реосигурител, која е водечки светски ремирирана реосигурителна компанија со висок кредитен рејтинг.

Со договорот за реосигурување се дава можност за покритие на осигурани ризици над определениот износ на самопридржај за кои Друштвото би проценило дека има повисока изложеност на ризик.

Друштвото превзема ризици во осигурување до висина на својот вкупен капацитет за носење на ризик, односно до утврдениот самопридржај и применува политика на поделба на ризикот како би можело трајно да ги извршува своите обврски. Пласманот на ризикот во реосигурување се извршува во оптимален износ поради зачувување на стабилноста на портфолиото на Друштвото, одржување на ликвидноста и солвентноста и остварување на добивка.

Програмата за реосигурување е составен дел на стратегијата за реосигурување на Друштвото за максимално обезбедување на своето портфолио преку обезбедување на квалитетна реосигурителна заштита и е составен дел на Политика за управување со ризици на Друштвото.

VI.5. Сектор за развој и поддршка на ИТ систем

Информациски системи и ИТ поддршка

Во текот на извештајниот период, Друштвото континуирано инвестираше во развој и унапредување на информациските системи со цел обезбедување сигурна, ефикасна и стабилна поддршка на деловните процеси. Информациската инфраструктура овозможува навремена обработка на податоците, висока точност на информациите и непречено функционирање на сите сегменти од работењето.

Особено значајна конкурентска предност на Друштвото претставува комплетно дигитализираниот процес на склучување договори за осигурување, кој се реализира без употреба на хартија. Овој модел овозможува побрза обработка, намалување на административните ризици, повисока точност на податоците и подобро корисничко искуство, истовремено придонесувајќи за ефикасност и одржливост во работењето.

Централниот информатички систем обезбедува интегрирано управување со клучните деловни процеси, вклучително и евиденција на договори, финансиски трансакции, управување со штети и водење на регистри. Дополнителните системи овозможуваат поддршка на финансиското

работење, управување со човечки ресурси, комуникација со клиенти и аналитичка обработка на податоци, со што се обезбедува повисоко ниво на транспарентност и контрола.

Во извештајната година активностите беа насочени кон понатамошна дигитализација и автоматизација на процесите, унапредување на продажната поддршка и подобрување на управувањето со клиентските односи. Со централизирани и дигитализирани работни текови се овозможи поефикасно управување со продажниот процес и подобро информирање на клиентите.

Друштвото има воспоставено систем за дигитално архивирање, кој овозможува безбедно чување, пребарување и управување со документацијата во електронска форма. Податочните системи се хостирани на примарна и секундарна локација надвор од просториите на Друштвото, со што се обезбедува континуитет во работењето и намалување на оперативните ризици.

Посебно внимание се посветува на безбедноста на информациите и заштитата на податоците. Се спроведуваат редовни безбедносни проверки и тестирања, како и тестирања на плановите за обновување на податоците од резервни копии, со цел обезбедување интегритет, доверливост и достапност на информациите. Редовно се врши евиденција и контрола на резервните копии.

Во насока на јакнење на безбедносната култура, се реализираат редовни обуки за вработените согласно годишен план, со цел зголемување на свесноста за информациска безбедност и правилно управување со потенцијалните ризици.

Управувањето со ИТ ризиците се спроведува преку редовни состаноци на надлежниот одбор и преку одржување на ажуриран Регистар на ризици. На овие состаноци се разгледуваат тековните и потенцијалните ризици, се анализира нивното влијание врз работењето и се дефинираат соодветни превентивни мерки.

Секторот за развој и поддршка на ИТ систем обезбедува непрекинато функционирање на системите, навремено идентификување и отстранување на евентуални проблеми, како и постојано унапредување на технолошката платформа согласно деловните потреби и регулаторните барања.

Одборот на директори ја носи политиката за сигурност на информацискиот систем и обезбедува стратешко насочување во оваа област, додека извршното раководство е одговорно за нејзина доследна примена на ниво на целото Друштво. Политиката за сигурност редовно се ревидира и унапредува во согласност со деловните и регулаторните барања.

VI.6. Внатрешна ревизија

Службата за внатрешна ревизија своите активности ги спроведува согласно принципите и стандардите за внатрешна ревизија, правилата за работа на внатрешната ревизија, кодексот за етика и законот за супервизија на осигурување. Притоа истата се стремеше да ги оствари целите со ефикасно извршување на планираните ревизии во согласност со Годишниот план за работа на внатрешната ревизија за 2025 година.

Службата за внатрешната ревизија во 2025 година ги спроведе планирани ревизии согласно годишниот план и деталната програма за работа на внатрешната ревизија и притоа беа подготвени извештаи за истите, во кои се наведени и образложени констатирани состојби и наоди во поедини области од работењето на Друштвото. По основ на констатирани наоди, внатрешната ревизија даде одредени препораки за подобрување на работењето и надминување на одредени слабости и пропусти во секојдневното работење.

Согласно ревизорските ангажмани за 2025 година, внатрешната ревизија даде уверување дека во Друштвото е воспоставена организациона структура која тековно одговара на потребите, големината и обемот на активностите кои се спроведуваат во Друштвото. Интерниот контролен

систем на ревидираните активности е адекватно воспоставен и функционира на ефективен и ефикасен начин.

VI.7 Опис на позначајните промени во интерните акти во текот на 2025 година

Во текот на 2025 година, во Друштвото ги имаше следните позначајни промени на интерните акти:

- Промена на Статутот на Друштвото за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје, која промена имаше за цел зголемување на основната главнина за 500.000 евра на 4.500.000,00 Евра со издавање на 500 нови акции на единствениот акционер;
- Измена на Политика за избор и оценка на соодветноста на неизвршен член и на извршен член на Одбор на директори на Друштвото за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје заради измена на акти на АСО;
- Промена на акти за внатрешна ревизија (програма за работа и детален годишен план за работа на внатрешната ревизија за 2026 година, повелба за внатрешната ревизија, проценката за ризик, програма за уверување и подобрување на квалитетот на функцијата внатрешна ревизија, стратегија за внатрешна ревизија 2026-2030 и др.)
- Стапување на сила на актите за организација и систематизација од 01.01.2025 година, во насока на рационализација на работењето на друштвото и подобра поделба на надлежностите и одговорностите, како и нов Правилник за работни обврски на агентите за осигурување систем за наградување за работа, за набавки и за оценување на вработените;
- Носење на услови за осигурување и тарифи за следните нови осигурителни продукти
 - колективно осигурување на живот на корисници на кредити во случај на смрт,
- Носење на услови за осигурување со кои се заменуваат и дополнуваат следните постојни осигурителни продукти
 - осигурување на живот поврзано со инвестициски фондови кога осигуреникот го презема инвестицискиот ризик со осигурување за случај на смрт
- Акти во областа на реосигурувањето и актуарските работи (Техничко упатство за пресметка на математичка резерва, Програма за реосигурување за 2026 година, носење и ревидирање на стратегијата за реосигурување, акти за максималниот самопридржај и маргината на солвентност, како и други акти во врска со реосигурувањето, акти кои ги регулираат работењето на актуарот, методологија за пресметка на просечен принос и максимална каматна стапка за математичка резерва и др);
- Акти од областа на постпување и решавањена штети (деловниц на комисији, план за обука на вработени, потребна документација за постапување по штети и рокови; и др.)
- Акти од областа на информатичката технологија и информативниот систем на Друштвото (за пријавување на сомнителни трансакции и инциденти, надворешни добавувачи, нови слабости, план и стратегија за деловен континуитет, обуки, стратешки и акционен план)
- Акти во областа на управувањето со ризици (политика и стратегија)
- План за работа на Друштво за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје за периодот 2026-2028 година
- Програма за СППФТ и План за обука на вработени во 2026 година и др.
- ПВЗЛП;
- Процедура за постапување при поднесување на понуди за јавни набавки

VII. Податоци за членови на одбор на директори

Одборот на директори во 2025 година беше сочинет од 3 (три) членови, во следниот состав:

1. г. Јанез Крањц, Претседател и Неизвршен член на Одборот на директори, со бруто годишен надоместок за 2025 година во износ од 287.530,00 МКД по основ на надоместок за неизвршни членови на Одборот на директори во Друштво за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје, Државјанство: Р.Словенија, датум на повторно именување: 15.05.2024 година, постоен мандат до 14.05.2028, а согласно со Одлука на Собрание на акционери бр.0201-102/9 од

15.05.2024 година и согласно Статутот на Друштвото. Дополнително, Јанез Краџ е претседател на Одборот на Директори на SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d. Љубљана, Директор на PRVA Skladi, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o. Љубљана, Директор на PRVA FINANCE družba za poslovne storitve, d.o.o. Љубљана и Извршен директор на PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA, d.d. Љубљана.

2. г. Аљоша Томич, Независен и неизвршен член на Одборот на директори, со бруто годишен надоместок за 2025 година во износ од 287.530,00 МКД по основ на надоместок за неизвршни членови на Одборот на директори во Друштво за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје, Државјанство: Р.Словенија, датум на повторно именување: 15.05.2024 година, постоен мандат до 14.05.2028, а согласно со Одлука на Собрание на акционери бр.0201-102/9 од 15.05.2024 година и согласно Статутот на Друштвото.
3. г. Предраг Милошевски, Извршен член на Одборот на директори – Извршен директор на Друштвото, со бруто годишен надоместок за 2025 година по основ на плата и други надоместоци на плата и права кои му следуваат според Договорот за уредување на односите меѓу Друштвото и Извршен член на Одборот на директори на Друштвото (Менаџерски договор) во висина од 5.110.830 МКД, Државјанство: Р.С.Македонија, датум на повторно именување: 15.05.2024 година, постоен мандат до 14.05.2028, а согласно со Одлука на Собрание на акционери бр.0201-102/9 од 15.05.2024 година и согласно Статутот на Друштвото.

VIII. Односи со матичното друштво, големи зделки и зделки со заинтересирана страна

VIII.1. Матично друштво

СКУПИНА ПРВА, заваровалнишки холдинг дд Љубљана е мнозински акционер во Друштво за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје и поседува 100% од акционерскиот капитал на Друштвото. СКУПИНА ПРВА, заваровалнишки холдинг дд Љубљана Прва Груп е осигурителна холдинг компанија која се состои од пет подружници кои работат во Источна и Централна Европа. Во рамките на холдингот има три пензиски друштва, и две друштва за осигурување. Дејноста на Друштвото опфаќа работење во осигурување и пензиски фондови. Седиштето се наоѓа во Љубљана, Р.Словенија.

Друштвото нема директни плаќања кон СКУПИНА ПРВА, заваровалнишки холдинг дд Љубљана, но има кон член на групацијата PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA, d.d. Љубљана.

VIII.2. Поврзани лица

Друштво за осигурување ПРВА ЖИВОТ АД Скопје во 2025 година има трансакции со следниве поврзани страни:

Табела бр.13 Трансакции со поврзани лица

Назив	2025		2024	
	Приходи	Трошоци	Приходи	Трошоци
ПОВРЗАНИ СТРАНИ - ПРАВНИ ЛИЦА				
PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA, d.d. Љубљана-член на Prva Group.	-	698.061	-	651.636
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје-член на Prva Group	1.077.552	-	827.620	-
ВКУПНО	1.077.552	698.061	827.620	651.636
ПОВРЗАНИ СТРАНИ - ФИЗИЧКИ ЛИЦА				
Плаќања кон одбор на директори	-	5.685.889	-	5.723.364
ВКУПНО	-	5.685.889	-	5.723.364

VIII.3 Големи зделки и зделки со заинтересирана страна

Во 2025 година Друштвото немаше зделки кои би се подвеле по дефиницијата на „големи зделки“ или пак за кои би се применливи одредбите за зделки со заинтересирана страна согласно Законот за трговски друштва.

Прва Живот АД Скопје
Извршен директор
Предраг Милошевски

